



Штедилница МОЖНОСТИ доо Скопје

Финансиски извештаи
со Извештај на независниот ревизор
Годишен извештај за работењето
за годината завршена на
31 декември 2012

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричниот тек	7
Белешки кон финансиските извештаи	9

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка

Извештај на
независниот
ревизор

Извештај на независниот ревизор до сопственикот на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје ("Штедилницата") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2012 година и извештаите за билансот на успех, сеопфатна добивка, промените во капиталот и резервите и паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Штедилницата е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Штедилницата за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мислење за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Штедилницата. Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Штедилницата на 31 декември 2012 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзиниот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Штедилницата за годината завршена на 31 декември 2011 година беа ревидирани од друг ревизор, чијшто извештај издаден на 30 април 2012 година искажа мнение без резерва за финансиските извештаи.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Штедилницата изготвен во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34 (д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Штедилницата, изготвен од раководството согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Штедилницата и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата, на и за годината која завршува на 31 декември 2012 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Штедилницата која што беше одобрена од единствениот содружник на Штедилницата на 26 април 2013 година и за изготвување на годишниот извештај за работата на Штедилницата, којшто беше одобрен од единствениот содружник на 26 април 2013 година.

Скопје, 29 април 2013 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
УПРАВИТЕЛ
Гордана Никушевска



Финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Биланс на успех
за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од камата	214.685	233.644
Расходи за камата	(73.010)	(86.821)
Нето-приходи/(расходи) од камата	141.675	146.823
Приходи од провизии и надомести	2.492	3.491
Расходи за провизии и надомести	(2.483)	(8.574)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	9	(5.083)
Нето-приходи од тргување	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	(723)	1.220
Останати приходи од дејноста	9.621	7.823
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	871	(9.740)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-
Трошоци за вработените	(67.422)	(65.333)
Амортизација	(11.606)	(12.451)
Останати расходи од дејноста	(60.420)	(55.805)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	12.005	7.454
Данок на добивка	(931)	(625)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	11.074	6.829
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	11.074	6.829
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролирано учество	-	-
Заработка по акција	41	-
основна заработка по акција (во денари)	-	-
разводнета заработка по акција (во денари)	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2012

Белешка	во илјади денари		
	тековна година 2012	претходна година 2011	
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	175.279	234.285
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	9.424	48.573
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	1.273.872	1.480.506
Вложувања во хартии од вредност	23	-	-
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	471
Останати побарувања	25	13.585	3.444
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	28.365	43.669
Нематеријални средства	28	779	1.611
Недвижности и опрема	29	59.444	68.348
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		1.560.748	1.880.907
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	519.579	369.784
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	606.675	1.079.373
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	498	260
Обврски на данок на добивка (тековен)	30.1	341	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	29.702	33.148
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		1.156.795	1.482.565

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Биланс на состојба на ден 31.12.2012 (продолжува)****Капитал и резерви**

Запишан капитал
 Премии од акции
 Сопствени акции
 Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти
 Други сопственички инструменти
 Ревалоризациски резерви
 Останати резерви
 Задржана добивка/(Акумулирани загуби)

Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката

Неконтролирано учество*

Вкупно капитал и резерви**Вкупно обврски и капитал и резерви**

Потенцијални обврски

Потенцијални средства

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
40	300.152	300.152
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	59.942	58.576
	43.859	39.614
	403.953	398.342
		-
	403.953	398.342
	1.560.748	1.880.907
42	1.741	2.739
42	10.198	313

*Само за консолидирани финансиски извештаи

**оваа колона се пополнува само доколку банката ретроактивно применува сметководствена политика, прави ретроактивна корекција на грешка или прави ретроактивна рекласификација на ставки од финансиските извештаи

Потпишани во име на Штедилница Можности доо Скопје:

Снежана Андова

Управител на Штедилницата



ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

	Капитал		Ревалоризациски резерви				Останати резерви		Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви	
	Залишан капитал	Премии од акции	Други сопственички инструменти	Ревалоризација на резерва за средства расположливи за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Ограничена за распределба на акционерите		Непогледливо
На 1 јануари 2011 година (претходна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	55.852	-	32.785	-	392.194
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2011 година (претходна година), коригирано	300.152	-	-	-	-	-	-	55.852	-	32.785	-	392.194
Сеопфатна добивка (загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка (загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки (загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од методоложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки (загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (нашедете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерезализирани добивки (загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка (загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	6.829	-	32.785	-	6.829
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издолжување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	2.724	-	-	-	-	-
Издолжување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2011 (претходна година) / 1 јануари 2012 (тековна година)	300.152	-	-	-	-	-	55.852	-	6.829	32.785	-	396.342

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012	Капитал												
	Заложан капитал	Прими и од акции (Сопствен акции и акции)	Други сопственички инструменти	Резерва за средства	Резерва за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациони резерви	Останати резерви	Задржана добивка	Вкупно капитал и резерви, кои припаѓа на акционерите на Република Македонија (Акумулиран и загуби)	Вкупно капитал и резерви	Вкупно капитал и резерви
Сопствена добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	11.074	-	-	-	11.074
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Битаност на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од причините текнови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од непо-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даноци (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно реализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	11.074	32.785	-	-	11.074
Вкупно сопствена добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издани акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Идволување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Идволување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2012 (тековна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	1.366	59.942	11.074	32.785	-	403.953

Потпишани во име на Штедилницата;



Снежана Андова
 Управител на Штедилницата

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	12.005	7.454
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15 1.278	1.696
недвижности и опрема	15 10.328	10.755
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11 (104)	-
продажба на недвижности и опрема	11 -	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11 (1.619)	-
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	16 -	-
продажба на недвижности и опрема	16 -	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	16 1.127	-
Приходи од камата	6 (214.685)	(233.644)
Расходи за камата	6 73.010	86.821
Нето-приходи од тргување	8 -	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста	12 48.912	87.105
ослободена исправка на вредноста	12 (49.783)	(75.646)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	13 -	-
ослободени загуби поради оштетување	13 -	-
Посебна резерва		
дополнителни резервирања	38 244	199
ослободени резервирања	38 (6)	(4)
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	-	-
Наплатени камати	219.166	237.651
Платени камати	(78.297)	(89.489)
<u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u>	<u>21.576</u>	<u>32.898</u>
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22 37.754	(47.083)
Кредити на и побарувања од други комитенти	22 204.419	22.247
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27 15.796	(34.893)
Задолжителна резерва во странска валута	-	-
Задолжителен депозит во НБРМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	25 (10.141)	741
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек
За периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 (продолжува)

Зголемување/(намалување) на деловните обврски:

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	34 147.216	32.762
Останати обврски	39 (3.446)	1.941
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	413.174	8.613
(Платен)/поврат на данок на добивка	(119)	-
Нето паричен тек од основната дејност	413.055	8.613
Паричентекодинвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	23 -	-
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	-	19.913
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	28 (446)	(940)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	750
(Набавка на недвижности и опрема)	29 (1.669)	(9.283)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	349	1.568
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(1.766)	(12.008)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(762.111)	(307.831)
Зголемување на обврските по кредити	297.279	370.539
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	(5.463)	(681)
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	(470.295)	62.027
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	(59.006)	82.648
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	234.285	151.637
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	175.279	234.285

* само за консолидираните финансиски извештаи

Потпишани во име на Штедилница Можности доо Скопје:

Снежана Андова

Управител на Штедилницата



ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Број на
белешка

Белешка

1 Вовед

2 Управување со ризици

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
- 2.3.1 Анализа на усогласеноста на каматните стапки
- 2.3.2 Валутен ризик
- 2.4 Останати оперативни ризици

3 Адекватност на капиталот

4 Известување според сегментите

5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Биланс на успех

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 24 Удел во добивката/(загубата) на придружните друштва
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок од добивка

Биланс на состојба

Актива

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
- 22.1 Кредити на и побарувања од банки
- 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Одложени даночни средства
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
- 34.1 Депозити на банки
- 34.2 Депозити на други комитенти
- 35 Издадени должнички хартии од вредност
- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 30 Одложени даночни обврски
- 39 Останати обврски
- 31 Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување
- 40 Запишан капитал

Други обелоденувања

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

1. Вовед

а) Општи информации

- (i) *Име на Штедилницата, согласно Статут на Штедилницата и со судска регистрација на Штедилницата*
Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст “Штедилницата”), претставува друштво со ограничена одговорност со седиште во Република Македонија. Матичната организација и единствен содружник на Штедилницата е Центар за едукација и претприемништво Можности, партнер - организација на Opportunity international. Штедилницата работи согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и ги извршува своите деловни активности согласно лиценцата број 02-14/289-2000.
- (ii) *Адресата на централата на Штедилницата*
Булевар Јане Сандански 111

1000 Скопје

Република Македонија
- (iii) *Позначајни активности кои Штедилницата ги извршува*
- Примање на денарски парични депозити од физички лица
 - Одобрување на кредити на физички лица и на правни лица согласно законските прописи
 - Земање на кредити од домашни банки
 - Пласирање на средства во државни хартии од вредност
 - Менувачки работи
- (iv) *Листа на подружници*
Штедилницата нема подружници.
- (v) *Берза на која се котираат акциите на банката и кодот под кој се котира банката*
Штедилницата е регистрирана како Друштво со ограничена одговорност и не котира на берза.
- (vi) *Датум на одобрување на финансиските извештаи од единствениот содружник на Штедилницата*
Овие ревидирани финансиски извештаи се одобрени од единствениот содружник на Штедилницата на ден 26 април 2013 година.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Директори

Имињата на директорите кои работеа на раководни работни места во текот на финансиската година се прикажани во продолжение:

Директор	Снежана Андова
Директор на Сектор Финансии, сметководство и трезорско работење	Емилија Крајчева
Директор на Сектор Бизнис, развој и ризици	Илија Белевски
Директор на Сектор Деловна мрежа	Дарко Неделковски
Директор на Сектор Трансакции и логистика на продажба	Ана Кузмановска

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи

(i) Изјава за усогласеност

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Законот за Трговски Друштва (Службен весник на РМ бр: 28/2004), Законот за Банки (Службен весник бр:67/2007, 90/09 и 67/10), законската регулатива донесена од Народна банка на Република Македонија ("НБРМ") и тоа, Одлуката за услови и начин на работа на штедилниците (Службен весник бр:79/2007), Методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготвување на финансиските извештаи (Службен весник бр: 169/2010), Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 169/2010, 54/2012), Упатството за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 169/10).

(ii) Тип на финансиски извештаи (поединечни или консолидирани)

Презентираните финансиски извештаи претставуваат приказ на резултатите на работењето на Штедилницата како поединечен субјект.

(iii) Тип на нумерички приказ на информациите во финансиските извештаи

Информациите во финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (МКД), доколку поинаку не е назначено.

(iv) Известувачка и функционална валута на Штедилницата

Известувачка и функционална валута на Штедилницата е македонски денар (МКД).

(v) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност.

(vi) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка г.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

в) **Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(i) **Финансиски средства и обврски**

Признавање

Штедилницата почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати по набавна вредност. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Штедилницата станува странка на договорните одредби на инструментот.

Депризнавање

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска.

Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Штедилницата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради безвреднување.

Принцип на мерење според објективна вредност

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски се базира на нивната котирана пазарна цена на активен пазар. За останатите финансиски инструменти објективната вредност се утврдува со користење на техники за вреднување. Техниките за проценка вклучуваат употреба на информации за постигнатите цени на скорешни, нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, доброволни странки (ако се достапни), повикување на тековната пазарна цена на друг инструмент, кој е во суштина ист; анализа на дисконтираните парични текови; и други алтернативни модели за определување на цената.

Загуби поради обезвреднување

Штедилницата, најмалку на квартална основа, проценува дали постојат објективни докази за обезвреднување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група финансиски средства. Финансиските средства се обезвреднети кога објективни докази покажуваат дека обезвреднувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Штедилницата издвојува загуби поради обезвреднување согласно Одлуката на НБРМ за управување со кредитниот ризик (Службен весник бр. 17/2008, 31/2009 и 91/2011).

Штедилницата анализира докази за обезвреднување за кредитите и побарувањата на поединечна основа.

(ii) *Парични средства и парични еквиваленти*

Паричните средства и паричните еквиваленти ги опфаќаат паричните средства во благајна и на сметките и депозитите по видување кај банките. Паричните еквиваленти се краткорочни, високо ликвидни средства со рок на достасаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување. Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба, која обично е еднаква на нивната номинална вредност и може брзо да се конвертираат во парични средства со незначителен ризик за промена на вредноста.

Како парични средства се дефинираат:

- Банкноти и ковани пари во благајна;
- Парични средства на жиро сметките ;
- Задолжителната резерва во денари во НБРМ.

Како парични еквиваленти се дефинираат:

- Депозити во банки до 3 месеци;
- Државни записи до 3 месеци.

(iii) *Трансакции во странска валута*

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивите и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Штедилницата се евра (ЕУР), американски долари (УСД) и швајцарски франци (ЦХФ). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2012 и 2011 година беа како што следи:

Девизен курс:	31 декември 2012	31 декември 2011
	МКД	МКД
УСД	46,65	47,53
ЕУР	61,50	61,50
ЦХФ	50,91	50,60

(iv) Кредити и побарувања и исправка на вредност

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирали на активен пазар и кои Штедилницата нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Кредитите кои произлегуваат од одобрување на парични средства директно на кредитокорисникот се категоризирани како кредити одобрени од Штедилницата и се прикажани во Билансот на состојбата намалени за исправката на вредноста на побарувања по кредити.

Сите одобрени, а нереализирани кредити се искажуваат вонбилансно.

Финансиските средства или група на финансиски средства се сметаат за обезвреднети и е направена загуба од обезвреднување ако, и само ако, постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе случаи кои настанале после првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека случајот на загуба (или случаите) влијае врз проценетите идни парични текови од финансиски средства или група на финансиски средства кои навистина може да се проценат.

Критериумите кои ги користи Штедилницата за да одреди дека постои објективен доказ за обезвреднување на финансиските средства опфаќаат:

- значајна финансиска потешкотија на издавачот на финансискиот инструмент или должникот;
- фактичко прекршување на договорот, како што е неплаќање или доцнење на плаќањата по камата и главница;
- давање на олеснување на должникот од страна на доверителот, поради финансиски потешкотии на должникот, а коишто доверителот инаку не би ги

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

дал на други;

- голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
- исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски потешкотии; или
- податоци кои укажуваат на тоа дека постои мерливо намалување во проценетите идни парични текови од група финансиски средства, од почетното признавање на овие средства, иако намалувањето не може индивидуално да се поврзе со финансиското средство вклучувајќи:
 - негативни промени во платежната способност на должникот (на пример зголемен број на задоцнети плаќања или зголемен број на должници по кредитни картички кои го достигнале нивното максимално дозволено пречекорување и кои го плаќаат минималниот месечен износ; или
 - влошување на национални или локални економски услови кои се во соодносот со безвреднувањето на средствата (на пример зголемување на стапката на невработеност географската област на должникот, намалување на цените на имот во соодветната област, а кој служи како обезбедување, намалување на цената на нафтата за кредити на нафтени производители или негативни промени во индустриските услови кои влијаат на должниците).

Штедилницата најпрво врши проценка дали објективниот доказ за безвреднување постои за поединечните финансиски средства кои имаат поединечно значење и, поединечно или колективно, за финансиските средства кои не се поединечно значајни. Доколку Штедилницата утврди дека не постои објективен доказ за безвреднување за поединечно проценетите финансиски средства, било да се значајни или не, таа ги вклучува средствата во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши групна проценка за нивно безвреднување. Средствата кои се поединечно проценети за безвреднување и за кои загубите од безвреднувањето се или продолжуваат да бидат признаени, не се вклучени во групната проценка на безвреднувањето.

Загуба поради безвреднување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради безвреднување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за посебна резерва за кредити и побарувања. Доколку во наредниот период износот на загубата поради безвреднување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Штедилницата врши отпис на побарувања за кои се знае дека се ненаплатливи, а за кои се исцрпени сите правни можности за наплата. Отпишаните побарувања се водат на сметки за вонбилансна евиденција.

(v) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност, во случај на хартии до вредност кои не се според објективна вредност преку билансот на успех, зголемена за директните трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Штедилницата има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средствата чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Штедилницата нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Вложувања расположливи за продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Штедилницата, ниту се чуваат до периодот на достасување. Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Штедилницата ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или обезвреднети кога износот признаен во капиталот се носи во билансот на успех.

(vi) Недвижности и опрема

Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Мебел и опрема	10 -25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

Нематеријални средства

Мерење и признавање

Нематеријалните средства набавени од Штедилницата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради обезвреднување.

Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

Средства земени под наем – наемател

Наеми со кој се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Штедилницата за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во билансот на состојба на Штедилницата.

Загуби поради обезвреднување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Штедилницата се разгледуваат на секој датум на

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради обезвреднување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради обезвреднување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради обезвреднување на средството во претходните години.

(vii) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Под преземени средства се подразбираат сите материјални средства (имот во земјиште, згради, опрема, движни ствари) кои се преземени врз основа на ненаплатени побарувања, со исклучок на преземените хартии од вредност и удели.

Одредено средство ќе се смета за преземено во моментот кога ќе се стекне правен основ за запишување на сопственоста. Датумот на кој што ќе се стекне правен основ за преземање на средството, се смета за датум на преземање на средството. Стекнувањето на сопственоста врз заложенит предмет и моментот (датумот) на стекнување на сопственоста, се констатираат во Записник, потпишан од извршителот кај кој што се води постапката за преземање на средството и заложниот доверител (Можности).

Иницијално, во билансите на Штедилницата, на датумот на преземање, средството се евидентира по почетна сметководствена вредност. Почетна сметководствена вредност претставува помалиот износ од:

1. Проценета вредност намалена за очекуваните (идни) трошоци за продажба кои ќе бидат на товар на Штедилницата, и
2. Набавната вредност на преземеното средство.

Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето се депривира од билансот на состојба.

Штедилницата прави проценка на вредноста на преземените средства најмалку еднаш во текот на една година. За потребите на последователно мерење на преземените средства, како проценета вредност се смета износот на најниската

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

проценка извршена од тројца овластени проценители. Во случај кога проценетата вредност на преземеното средство намалена за очекуваните трошоци за продажба е помала од набавната или сметководствената вредност, Штедилницата во висина на разликата помеѓу двете вредности прикажува загуба за обезвреднување во Билансот на успех.

Преземените средства се депривираат при продажба на средството или кога средството трајно ќе се повлече од употреба. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

(viii) Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Штедилницата врши исплати за придонеси во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок коишто се пресметуваат на основа на бруто платите, во согласност со законските прописи. Штедилницата ги плаќа овие придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, по законски стапки. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

Регулираните придонеси се дел од трошоците за вработените за тековната година. Трошоците за овие исплати се прикажани во Билансот на успех во истиот период кога се искажани трошоците за нето плати на вработените.

Останати долгорочни користи за вработените

Штедилницата, исплаќа три просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија, согласно критериумите утврдени во Законот за работни односи и Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност.

(ix) Данок на добивка

Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија, данокот се состои од две компоненти:

- Данок на распределени дивиденди - односно даночна основа е платената дивиденда
- Данок на непризнаени расходи - односно даночна основа за пресметка на данокот претставува износот на непризнаени расходи утврдени во Упатството, намален за износот на даночниот кредит. Данокот на непризнаени расходи се плаќа секој месец со авансни плаќања врз основа на пресметката од претходната година за таквите непризнаени разлики. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна калкулација за данок.

Данок на распределени дивиденди

Данокот на распределени дивиденди се смета дека е данок на добивка во рамки на Меѓународен сметководствен стандард 12 - Даноци на добивка прифатен во Република Македонија ("MCC 12").

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Признавање на овој вид на данок на добивка ќе биде конзистентно со признавањето на соодветната обврска за дивиденда (о.н. признаен кога дивидендата е платена и/или објавена). Резервации за данок на добивка кои произлегуваат од распределба на дивиденди нема да се признаат се додека дивидендата не е објавена и/или платена.

Кога данокот на распределени дивиденди произлегува од авансни дивиденди, платени пред датумот на известување, данокот на добивка е признаен и е презентираан во билансот на успех после линијата добивка или загуба пред оданочување како данок од добивка.

Кога данокот на распределени дивиденди произлегува од задржана добивка, се признава и се презентира во извештајот за промените во капиталот.

Данок на непризнаени расходи

Данокот на непризнани расходи не претставува данок на добивка и е не е опфатен во рамки на МСС 12. Следствено, таквиот трошок за данок е презентираан во рамки на станати расходи од дејноста и соодветните обврски/побарувања се презентираани во рамки на останати побарувања/обврски во билансот на состојба.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се прават во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

Таквите резервации не се презентираат како одложени даночни средства или одложени даночни обврски, туку како останати средства или останати обврски.

Признавањето/депризнавањето на таквите резервации за данок (кој не е данок на добивка) е презентираан во останати расходи од дејноста.

Согласно Законот за Данок на добивка, друштвата се обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивка. Стапката на данокот изнесува 10% (2011:10%).

(x) Депозити на комитенти

Штедилницата прибира само денарски штедни влогови од физички лица. Правни лица и добротворни организации не можат да отворат штедни книшки.

Штедилница е членка на Фондот за осигурување на депозити, и сите штедни влогови депонирани во Штедилницата се осигурани во Фондот за осигурување на депозити.

По својата рочност штедните влогови можат да бидат:

- Штедни влогови по видување
- Орочени штедни влогови

Депозитите, почетно се мерат според нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци кои директно се поврзани со преземањето или издавањето на финансиската обврска. Депозитите,

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

последователно се мерат според амортизираната набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(xi) Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од трансакции со други страни со коишто Штедилницата има потпишано договор за кредит. Обврските по кредити иницијално се евидентирани според нивната набавна вредност, која што е објективната вредност на примениот надоместок, на датумот кога настанале зголемена за трансакциските трошоци кои директно се поврзани со преземањето или издавањето на финансиската обврска. Истите последователно се мерат според амортизираната набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(xii) Останати обврски

Обврските за дадени аванси, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на резултатот како и останатите краткорочни и долгорочни обврски се искажуваат во вредноста која е искажана на соодветен сметководствен документ. Останатите обврски иницијално се евидентирани според нивната набавна вредност, која што е објективната вредност на примениот надоместок, на датумот кога настанале. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата.

(xiii) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Штедилницата како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Штедилницата за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Штедилницата се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Штедилницата признава загуба поради обезвреднување на средствата поврзани со договорот.

(xiv) Капитал и резерви

Уделот на сопственикот се класификува како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од било какви даночни ефекти. Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно промена на

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

вредноста на капиталот.

Резервите се искажуваат по номинална вредност и тоа посебно: законските резерви, статутарните резерви и другите резерви.

Во законски и статутарни резерви Штедилницата издвојува 20% од добивката, се додека износот на законската резерва не достаса 30% од основната главнина. Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се користи за покривање на загубата.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(xv) Приходи и расходи од камати

Приходот од камата и расходот од камата се признава во билансот на успех според методот на ефективна каматна стапка, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Штедилницата;
- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. Надоместите од финансиска услуга, што се поврзани со каматоносни инструменти кои не се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, доколку со анализа се определи дека претставуваат составен дел на ефективната каматна стапка на финасискиот инструмент, ја корегираат ефективната каматна стапка и се разграничуваат како и приходите/расходите од камати.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка;

(xvi) Приходи и расходи од провизии и надоместоци

Приходите од провизии и надомести се признаваат во моментот на извршување на соодветна услуга. Расходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа.

Најпрво се разграничува дали провизиите и надоместоците се :

-Составен дел од ефективната каматна стапка – и нивниот третман е како приходи/расходи од камати и се разграничуваат и признаваат во рамки на

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

приходи и расходи од камата.

-Заработени штом услугите се обезбедени – овие провизии и надомести се признаваат во моментот кога соодветната услуга е извршена како приходи/расходи од надомести и провизии и

-Заработени при извршување на значајна активност овие провизии и надомести се признаваат како приходи/расходи од провизии и надомести кога соодветната активност е извршена.

(xvii) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

г) Употреба на оценки и проценки

- (i) Подготовката на финансиските извештаи е во согласност со општо прифатените сметководствени политики и бара користење на проценки и претпоставки кои имаат влијание на прикажаните средства и обврски, потенцијалните средства и обврски на денот на финансиските извештаи и прикажаните износи на приходите и расходите за време на извештајниот период. Овие проценки се базирани на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и активности.

Дополнителни информации се прикажани во сметководствените политики и соодветните белешки кон финансиските извештаи.

Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки

Посебна резерва за кредити и побарувања

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради обезвреднување како што е објаснето во сметководствената политика (iv).

Штедилницата на квартална основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради обезвреднување. При одредување дали загубата поради обезвреднување треба да се признае во билансот на успех, Штедилницата проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Штедилницата користи проценки кои се темелат на минатото искуство за обезвреднувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

и настанатите загуби поради обезвреднување.

д) Промена на сметководствени политики, сметководствени оценки и корекција на грешки

Во текот на годината која завршува на 31 декември 2012 година, Штедилницата нема промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

ѓ) Усогласеност со законска регулатива

(i) Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосна усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата од НБРМ.

(ii) Во текот на 2012 година Штедилницата нема неусогласеност со законската регулатива пропишана од страна на Народната банка на Република Македонија (НБРМ).

2) Обелоденување за управување со ризици

Во своето работење Штедилницата е изложена на најразлични финансиски ризици, поради што основна цел на Штедилницата е адекватно управување со ризикот. Напорите да се одржи адекватна рамнотежа помеѓу прифатливо ниво на ризик од една и стабилност и профитабилност во работењето од друга страна се постојани. Во таа насока и оперативниот ризик вклучува постојано набљудување, оценување и управување со истиот.

Најважните типови на ризик се кредитниот, ликвидносниот, пазарниот и оперативниот ризик. Пазарниот ризик ги вклучува ризик од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) и валутниот ризик.

Рамка за управување со ризици

Управниот одбор има целосна одговорност за воспоставување и следење на рамката за управување со ризици. Истиот ги назначува Работоводниот орган, Кредитниот одбор, Одбор за управување со ризици и Комисија за раководење со средства и обврски. Овие тела се одговорни за набљудување и развивање на политиките за управување со ризикот во одделни специфични области.

Што се однесува до организационата структура на Штедилницата, Службата за ризици е одговорна за набљудување, известување и управување со целокупната изложеност на кредитен ризик, додека организационите единици на Штедилницата кои ја креираат изложеноста на ризикот се одговорни за прифаќање и оперативно управување со кредитниот ризик, согласно со Политиката за управување со кредитен ризик.. Интерната ревизија е одговорна за независно известување во поглед на управувањето со ризикот.

Според политиките на Штедилницата за управување со ризикот, кои вклучуваат сет на соодветни лимити и контроли на ризикот, се идентификуваат одредени ризици, постојано се врши мониторинг на постоечките ризици, како и секојдневна анализа на истите.

2.1 Кредитен ризик

2.1.1 Природа и изложеност на ризикот

Штедилницата е изложена на кредитен ризик, што претставува ризик дека комитентот нема да биде во можност делумно или во целост да ги подмири обврските во рок кога тие доспеваат. Кредитниот ризик е најзначајниот ризик во работењето на Штедилницата. Затоа Штедилницата внимателно управува со изложеноста на кредитниот ризик. Во принцип, кредитната изложеност произлегува од активностите на кредитирање.

Кредитниот ризик го следи работењето од самиот почеток, односно од моментот кога било поднесено кредитното барање, па се до крајот, додека клиентот целосно не ги подмирал своите обврски. Во процесот на одобрување се носи одлуката дали Штедилницата е подготвена да го превземе ризикот и да пласира средства под одредени услови. Процесот на одобрување опфаќа повеќе чекори, анализи, посети и завршува со одлука. Сите овие фази се неделив дел од еден сложен процес кој во интерес на клиентот треба да биде завршен во најкраток рок. Секоја кредитна изложеност претставува ризик. Секоја кредитна изложеност, преку информативните системи редовно се следи, со секој клиент се воспоставува контакт, се креираат извешти, се превземаат корективни акции. Управувањето со ризичното портфолио е неизоставен дел од редовното работење. Целта на оваа активност е да се редуцираат негативните ефекти и да се наплатат побарувањата, но и да се направат корекции на Кредитната политика на Штедилницата, врз основа на утврдените недостатоци.

2.1.2 Управување со кредитниот ризик (Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи корисени за мерење на ризикот)

Управувањето со кредитниот ризик се врши на следниот начин:

- 1 Управниот Одбор е одговорен за одобрување и имплементација на Кредитната политика и постапки за набљудување на имплементацијата на политиката и постапките за оценување на кредитите и нивното управување. Сите кредитни изложености, согласно на Политиката за одобрување на кредити и Процедура за работа на кредитен одбор се одобруваат од различни типови на Кредитни Одбори назначени од Управниот Одбор на Штедилницата. Максималниот износ што го одобрува Штедилницата е дефиниран на не повеќе од 5% од сопствените средства на Штедилницата, за кредитни изложености кон банки, штедилници, фондации здруженија, осигурителни компании, лизинг компании, единици на локална самоуправа и други правни лица регулирани со посебни закони, односно на максимум ЕУР 200.000 за останати физички и правни лица, во денарска противвредност спрема лице и со него поврзани лица, што е во рамки на лимитот за изложеност од 10% од сопствените средства согласно Одлуката за услови и начин на работа на Штедилниците.

Одборот за управување со ризици на Штедилница Можности е одговорен за воспоставување и следење на политиката за управување со кредитниот ризик и давање предлози за нејзино ревидирање, оценка на системите за управување со кредитниот ризик, анализа на извештаите за изложеноста на Штедилницата на овој ризик и следење на активностите кои се преземаат заради управување со кредитниот ризик, одредување и редовно ревидирање на лимитите на изложеност на кредитен ризик, дефинирање на евентуални исклучоци во однос на дефинираните лимити и делегирање на одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци, одобрување на реструктурирање на побарувањата

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- Кредитниот одбор за разгледување на барања од клиенти е одговорен за одлучување по однос на сите барања доставени од клиенти, а кои се однесуваат на барања за пристапување и превземање на долг, промена на обезбедување, потврди за враќање на гаранции, издавање на документи и останати барања, согласности и документи.
- 2 Кредитните Одбори на Штедилницата го вршат одобрувањето на кредитната изложеност, согласно на одлуката на Управниот Одбор за формирање на оперативни Кредитни Одбори, кои овозможуваат функционалност, флексибилност и брзина во процесот на донесување на одлука.
 - 3 Управниот одбор според Законот за банки и законските регулативи на Народна банка на Република Македонија (Централната банка) има надлежност за донесување одлуки за отпишување на побарувања на Штедилницата и за преземање на средства по основ на ненаплатени побарувања.

2.1.3 Оценка на кредитниот ризик

Кредити

При проценка на кредитниот ризик од одобрување на кредити на физички, и правни лица, Штедилницата користи три компоненти: (1) веројатноста дека должникот нема уредно да ги исполни своите обврски (очекуваниот паричен тек); (2) проценка на загубата во моментот на настанување на неуредност во извршување на обврските; (3) вредноста и квалитетот на обезбедувањето за покривање на изложеноста.

(1) Штедилницата ја оценува веројатноста за неплаќање од индивидуални клиенти користејќи интерни алатки за процена прилагодени на различните категории на клиенти. Тие се развиени интерно и претставуваат комбинација на статистички анализи и индивидуална проценка на кредитниот службеник, и доколку е возможно истите се потврдуваат со споредување со екстерно расположливи податоци. Во процесот на подготовка на кредитното барање, како и во процесот на одобрување на кредитот се вршат повеќе анализи кои овозможуваат проценка на кредитниот ризик. Тоа подразбира анализа на основните параметри на кредитобарателот, анализа на официјалните финансиски извештаи, анализа на паричните текови, предвидувања за идните парични текови и развојната компонента на работењето, атрактивноста на гранката и квалитетот на обезбедувањето.

Предмет на анализа на кредитното барање во оваа фаза од проценка на кредитниот ризик е:

-анализа на кредитната изложеност спрема комитент, за кој Штедилницата, врз основа на проценка на кредитната способност, оценува дека паричните приливи ќе бидат доволни за редовно измирување на достасаните обврски, без оглед на прикажаните моментални финансиски слабости, со тоа што не постојат знаци за натамошно влошување на состојбата на комитентот;

-анализа на паричните текови на комитент, кои што би му овозможиле исполнување на своите обврски во рокот на достасување;

-анализа на расположивите информации, односно потребната документација за водење на кредитните досиеја;

-анализа на ликвидноста и солвентноста на клиентот.

(2) Загубите во моментот на настанување на неуредност во извршување на обврските ги претставуваат очекувањата на Штедилницата за нивото на загуба од ненаплатени побарувања. Се изразува како процентуална загуба по единица изложеност и обично варира од видот на клиентот, видот на побарувањето и

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

расположливоста на обезбедувањето или други кредитни обезбедувања. Кредитните побарувања се рангираат во 5 ризични категории.

2.1.4 Интерно рангирање во Штедилницата

Ризичната категорија **"А"** на Штедилницата вклучува:

- побарувања од НБРМ, Република Македонија, ЕЦБ и владите на централните банки на други земји за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку А- (согласно со рејтингот на Стандард и Пурс или Фич), или А3 (согласно со рејтингот на Мудис);
- изложености на кредитен ризик кон клиенти чија сегашна финансиска состојба и проценети идни парични текови не го доведуваат во прашање неговото натамошно работење и можноста за подмирување на обврските кон Штедилницата;
- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој што своите обврски кон Штедилницата ги извршува во рокот на достатсување или со утврдена фреквенција на подмирување на обврски, најмногу до 30 дена;
- клиент за кој Штедилницата не извршила реструктурирање на побарување во последните две години.
- изложеност на кредитен ризик која е целосно обезбедена со првокласни инструменти за обезбедување, согласно на Одлуката за управување со кредитен ризик.

Ризичната категорија **"Б"** на Штедилницата вклучува:

- изложености на кредитен ризик кон клиенти чија проценета кредитна состојба укажува дека паричните приливи ќе бидат доволни за целосно подмирување на достасаните обврски;
- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој што своите обврски кон Штедилницата ги извршува со задоцнување од 31 до 60 дена, или по исклучок до 90 дена, доколку доцнењето до 90 дена е повремено;
- клиент за кој Штедилницата не извршила реструктурирање на побарување во последните шест месеци.

Ризичната категорија **"В"** вклучува:

- изложености на кредитен ризик кон клиенти за кои што се проценува дека паричните текови се несоодветни за редовно измирување на обврските;
- изложености на кредитен ризик кон клиент кој не е соодветно капитализиран
- изложености на кредитен ризик кон клиенти со неадекватна рочна структура на активата и пасивата
- изложености на кредитен ризик кон клиенти за кои што Штедилницата не располага со доволно потребни и ажурни информации за да ја процени кредитната способност;
- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој што своите обврски кон Штедилницата ги извршува со задоцнување од 61 до 120 дена, или по исклучок до 180 дена, доколку доцнењето до 180 дена е повремено.
- клиент за кој Штедилницата извршила реструктурирање на побарување.
- изложеност на кредитен ризик кон клиент-нефинансиско лице којшто има побарувања врз основа на финансиски кредит од лице со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на "Стандард и Пурс" или "Фич") или Цаа1(согласно со рејтингот на "Мудис") или од лице со повисок кредитен рејтинг, но

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на “Стандард и Пурс“ или “Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на “Мудис“)

- изложеност на кредитен ризик кон клиент-нефинансиско лице којшто има побарувања врз основа на финансиски кредит од лице за кое не е утврден кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чиј што кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно со рејтингот на “Стандард и Пурс“ или “Фич“) или Б3 (согласно со рејтингот на “Мудис“), или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг.

- по исклучок, изложеноста може да не биде класифицирана во категорија на ризик В, доколку:

- изложеноста е врз основа на царинска гаранција за учество на тендер, или

- финансискиот кредит е помал од 31.000.000 денари(доколку финансискиот кредит е даден во странска валута се зема предвид денарската протввредност на дадениот кредит), или

- финансискиот кредит е еднаков или поголем од 31.000.000 денари, а изложеноста на Штедилницата е поголема од износот на финансискиот кредит и банката извршила исправка на вредност, односно издвоила посебна резерва најмалку во износот од 25% од износот на финансискиот кредит.

Ризичната категорија "Г" вклучува:

- изложености на кредитен ризик за клиент кој е неликвиден,

- изложености на кредитен ризик спрема клиент чии доверители ги отпишале своите побарувања од него,

- изложености на кредитен ризик каде што постојат очекувања дека Штедилницата ќе наплати само дел од своите побарувања;

- изложеност на кредитен ризик кон клиенти за кои е поведена постапка за стечај или ликвидација;

- изложеност на кредитен ризик, чија наплата зависи од активирање на гаранциите;

- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој обврските ги плаќа со задоцнување од 121 до 270 дена, или по исклучок, над 270 дена, доколку доцнењето над 270 дена е повремено

- изложеност на кредитен ризик кон клиент (вклучувајќи и влади и централни банки) со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на “Стандард и Пурс“ или “Фич“) или Цаа1(согласно со рејтингот на “Мудис“),

- изложеност на кредитен ризик кон клиент со кредитен рејтинг повисок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на “Стандард и Пурс“ или “Фич“) или Цаа1(согласно со рејтингот на “Мудис“), но со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на “Стандард и Пурс“ или “Фич“) или Цаа1(согласно со рејтингот на “Мудис“),

- изложеност на кредитен ризик кон клиент за кој не е утврден кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чиј што кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно со рејтингот на “Стандард и Пурс“ или “Фич“)или Б3 (согласно со рејтингот на “Мудис“), или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг.

- По исклучок, Штедилницата може да не ја класифицира изложеноста од алинеите 7, 8 и 9 од оваа точка во категорија на ризик Г, доколку станува збор за вонбилансно побарување врз основа на царинска гаранција или гаранција за

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

учество на тендер.

Ризичната категорија "Д"вклучува:

- изложеност на кредитен ризик, предмет на судски спор;
- изложеност на кредитен ризик за која постојат цврсти очекувања дека Штедилницата нема да може да ги наплати своите побарувања или ќе наплати само мал незначителен дел;
- изложеност на кредитен ризик кон клиент кој обврските ги плаќа со задоцнување поголемо од 270 дена, или воопшто не ги извршува.

(3) Вредноста и квалитетот на обезбедувањето зависи од типот (недвижен, подвижен имот-залихи, побарувања) и веројатноста за негово активирање со цел наплата на побарувањата. Штедилницата задолжително ја утврдува пазарната вредност на имотот кој е предмет на залог (недвижен или подвижен), преку овластен проценител.

2.1.5 Контрола на лимитите за ризична изложеност и политики за заштита од ризик

Штедилницата управува и ја контролира концентрацијата на кредитниот ризик по индивидуална и групна основа, како и по сектори.

Штедилницата го структурира нивото на превземен кредитен ризик преку анализа на висината на прифатлив ризик по позајмувач, или група на позајмувачи, како и по географски и секторски сегменти. Таквите ризици се постојано надгледувани врз основа на интерни бази на податоци и се предмет на дневна анализа.

Управување со изложеноста на кредитен ризик е овозможено преку редовна анализа на способноста на кредитокорисниците и потенцијалните кредитокорисници за исполнување на нивните обврски кон Штедилницата и со промена на кредитните лимити, онаму каде што тоа е потребно.

Како начин на мерење и специфична контрола за намалување на кредитниот ризик, пропишани во интерните акти на Штедилницата за регулирање на кредитните активности и процедури, се вклучени обезбедувањето и потенцијални обврски на кредитокорисникот.

(а) Обезбедување

Обезбедувањето секогаш се смета како секундарен фактор при оценувањето на кредитната способност. Обезбедувањето, сам по себе, без способност да генерира паричен тек, не е доволен да го оправда одобрувањето на кредитот. Основни видови на обезбедување за обезбедување на кредити се:

(1) За правни лица

- Депозити
- Недвижен имот
- Движен имот (опрема, моторни возила)
- Залихи
- Побарувања
- Гаранции (банкарски гаранции и гаранции од правни лица)
- Физички лица – жиранти
- Меници

(2) За население

- Депозити
- Движен имот (опрема, моторни возила)
- Недвижен имот
- Гаранции (гаранции од правни лица)
- Физички лица - жиранти
- Меници

2.1.6 Политики за обезвреднување и исправка на вредноста

Штедилницата има воспоставено начин на утврдување на исправка на вредноста што претставува проценка на појавените загуби во нејзиното кредитно портфолио. Согласно со политиката на Штедилницата, постојат пет категории на интерно рангирање. Најголем дел од исправката на вредноста произлегува од последните две категории.

2.1.7 Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид обезбедувањето

Раководството е убедено во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува од кредитите, заради високиот квалитет на кредитното портфолио што се одржува (категории А и Б).

2.1.7.1 Кредити

а) Недоспеани кредити и пласмани во банки за кои не е направена исправка на вредност

Согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредност на поединечна основа, за кредитите кај кои постојат недоспеани обврски и кај кои во процесот на дисконтирање била утврдена негативна разлика помеѓу сметководствената и сегашната вредност и не била утврдена исправка на вредност, Штедилницата ја оценува можноста и дополнително утврдува одреден износ на исправка на вредност. Штедилницата утврдува исправка на вредност за недоспеани побарувања по пласмани во други банки.

б) Доспеани кредити, без исправка на вредност

Согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредност на поединечна основа, Штедилницата по правило утврдува исправка на вредност за сите доспеани кредити. Во случај кога во процесот на дисконтирање на паричните текови биде утврдена негативна разлика помеѓу сметководствената и сегашната вредност на побарувањето и истото побарување е класифицирано во категорија на ризик А, Штедилницата ја оценува можноста и дополнително утврдува одреден износ на исправка на вредност.

в) Кредити за кои е направена поединечна исправка на вредноста

Доспеаните, а ненаплатени побарувања се подложни на вршење на исправка на вредноста на поединечна основа, согласно процедурата за класификација на

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

изложеностите и утврдување на исправка на вредност на поединечна основа и согласно одредбите на законската регулатива.

г) Реструктурирани кредити

Реструктурираните кредити се кредити кои се реструктурирани поради влошена финансиска состојба на клиентот или доколку Штедилницата направи проценка дека не може да биде третиран поинаку. Кога еднаш некој кредит ќе се реструктурира, тој ќе биде класифициран во категорија на ризик В, најмалку шест месеци по направеното реструктурирање и дополнителни осумнаесет месеци во категорија на ризик Б. Најмалку 24 месеци после направеното реструктурирање кредитот не може да биде класифициран во категорија на ризик А.

2.1.8 Концентрација на ризици на финансиските средства со кредитна ризична изложеност

(а) Индустриска гранка

Вкупната кредитна изложеност се анализира и категоризира според индустриска гранка.

(б) Географска локација

Согласно законската регулатива и политиката на Штедилницата, сите активности поаѓајќи од критериумот категоризација на кредитна изложеност според географски региони се одвиваат на територијата на Република Македонија.

(в) Концентрација на изложеност по целни групи, сегменти, сектори и продукти

Согласно интерните акти во Штедилницата се следи и известува за концентрацијата на изложеност, како и за квалитетот на портфолиото по различни категории (целна група, сегмент, сектор и продукт).

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.1 Кредитен ризик

А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

денари во илјади	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	
I. Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																			
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа																			
категија на ризик А	9.433	47.084	1.244.162	1.424.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.253.595	1.471.572	
категија на ризик Б	-	-	60.300	73.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.300	73.343	
категија на ризик В	-	-	11.341	21.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.341	21.160	
категија на ризик Г	-	-	5.025	17.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.025	17.790	
категија на ризик Д	-	-	113.760	115.728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.760	115.728	
(Исправка на вредноста на поединечна основа)	(9)	(48)	(141.536)	(149.979)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(141.545)	(150.027)	
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	9.424	47.036	1.293.052	1.502.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.302.476	1.549.566	
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа																			
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поединечно значајни изложености кои не се обезвредети на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																			
Достасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	0	-	-	-	-	123.043	125.244	-	-	12.019	995	-	-	135.062	126.329	
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	-	0	-	-	-	-	123.043	125.244	-	-	12.019	995	-	-	135.062	126.329	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	9.433	47.084	1.434.588	1.652.509	-	-	-	-	123.043	125.244	-	-	12.019	995	-	-	1.579.083	1.825.832	
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	(9)	(48)	(141.536)	(149.979)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(141.545)	(150.027)	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	9.424	47.036	1.293.052	1.502.530	-	-	-	-	123.043	125.244	-	-	12.019	995	-	-	1.437.538	1.675.805	

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Табела 2.1.Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) замена зашита на кредитниот ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничена сметка во банката)	-	-	31.242	32.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.242	32.518
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	13.009	23.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.009	23.548
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	412.313	587.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.313	587.260
имот за вршење дејност	-	-	137.797	202.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.797	202.953
Залог на подвижен имот	-	-	23.860	36.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.860	36.312
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	618.221	882.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618.221	882.824
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничена сметка во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Концентрација на кредитниот ризик по сектору и дејности

В

во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	23.903	25.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.903	25.491
Рударство и вадење на камен	-	-	673	1.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673	1.065
Прехрамбена индустрија	-	-	6.491	6.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.491	6.945
Текстилна индустрија и производство на облека и обуви	-	-	3.814	2.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.814	2.636
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	2.945	2.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.945	2.208
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	14.883	6.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.883	6.645
Останата преработувачка индустрија	-	-	7.571	21.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.571	21.356
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околната средина	-	-	1.145	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.145	376
Градежништво	-	-	17.691	22.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.691	22.624
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	76.033	87.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.033	87.120
Транспорт и складирање	-	-	50.785	76.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.785	76.321
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	7.954	9.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.954	9.938
Информации и комуникации	-	-	1.857	2.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.857	2.356
Финансиски дејности и дејности на осигурување	9.424	47.036	14.478	15.830	-	-	-	-	123.043	125.244	-	-	-	-	-	-	146.945	188.110
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стручни, научни и технички дејности	-	-	5.176	10.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.176	10.588
Административни и помошни услужни дејности	-	-	2.268	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.268	3.025
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Образование	-	-	1.820	2.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.820	2.725
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	3.645	3.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.645	3.014
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други услужни дејности	-	-	516	4.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516	4.709
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	1.049.404	1.197.558	-	-	-	-	-	-	-	-	12.019	995	-	-	1.061.423	1.198.553
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	9.424	47.036	1.293.052	1.502.530	-	-	-	-	123.043	125.244	-	-	12.019	995	-	-	1.437.538	1.675.805

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)*

Дејност	Дејности кои се опфатени во секторот, според број на одделот од „Националната Класификација на Дејности Рев.2“
Земјоделство, шумарство и рибарство	01, 02, 03
Рударство и вадење на камен	05, 06, 07, 08, 09
Прехрамбена индустрија	10, 11
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	13, 14, 15
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	19, 20, 21, 22, 23,
Производство на метали, машини, алати и опрема	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33
Останата преработувачка индустрија	12, 16, 17, 18, 31, 32
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	35
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	36, 37, 38, 39
Градежништво	41, 42, 43
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	45, 46, 47
Транспорт и складирање	49, 50, 51, 52, 53
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	55, 56
Информации и комуникации	58, 59, 60, 61, 62, 63
Финансиски дејности и дејности на осигурување	64, 65, 66
Дејности во врска со недвижен имот	68
Стручни, научни и технички дејности	69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Административни и помошни услужни дејности	77, 78, 79, 80, 81, 82
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	84
Образование	85
Дејности на здравствена и социјална заштита	86, 87, 88
Уметност, забава и рекреација	90, 91, 92, 93
Други услужни дејности	94, 95, 96
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	97, 98
Дејности на екстериторијални организации и тела	99

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.1 Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011
во МКД илјади																		
Географска локација																		
Република Македонија	9.424	47.036	1.293.052	1.502.530	-	-	-	-	123.043	125.244	-	-	12.019	995	-	-	1.437.538	1.675.805
Земји-членки на Европската унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	9.424	47.036	1.293.052	1.502.530	-	-	-	-	123.043	125.244	-	-	12.019	995	-	-	1.437.538	1.675.805

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2 Ризик на ликвидност

2.2.1 Природа и изложеност

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Штедилницата нема да биде во можност да ги исполни своите обврски за плаќање поврзани со доспевањето на финансиските обврски и замена на изворите на средства кога тие ќе бидат повлечени. Последица од ликвидносниот ризик може да биде неможноста на Штедилницата да ги подмири своите обврски за исплата на штедачите и неможност за понатамошно исполнување на достасаните обврски кон кредиторите.

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2.2 Управување со ликвидносниот ризик (Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи користени за мерење на ризикот)

Во Политиката за управување со ликвидносниот ризик на Штедилница дефиниран е начинот на управување со ликвидноста на Штедилницата. Согледувањето и следењето на ликвидноста на Штедилницата е предуслов за нејзино стабилно и успешно работење. Спроведувањето на утврдената политика на ликвидност се врши преку дефиниран процес на управување со ризикот, кој вклучува планирање и управување со паричните текови, одржување на адекватна структура на средствата и обврските, дефинирање на финансиските инструменти кои се користат за управување со ризикот на ликвидноста, адекватна диверзификација на депозитите и другите обврски по доспеаност и клиент, следење на доспеаноста на средствата и обврските, следење на вонбилансните позиции, следење, мерење и квантифицирање на показателите на ликвидност, тестирање на ликвидноста преку стрес сценарија и план за управување со ликвидноста во услови на вонредно настаната ситуација, известување на одговорното тело во Штедилницата и адекватен информационален менаџмент систем и обврски на организационите единици на Штедилницата во процесите на управување со ликвидносниот ризик.

Во рамки на управувањето со ликвидносниот ризик, Штедилницата има воспоставено соодветен систем за следење на своите извори на средства, пред се преку следење на најголемите депоненти и лицата поврзани со нив и систем за постигнување на соодветно ниво на диверзифицираност на изворите на средства.

За таа цел Штедилницата има пропишано Процедури во рамки на соодветните сектори;

- во Сектор Деловна мрежа има воспоставено “Процедура за управување на односите со најголемите депоненти”;
- во Сектор за трансакции и логистика на продажба има воспоставено “Процедура за подготовка на извештај за најголеми депоненти по експозитури”;
- во Сектор финансии, сметководство и трезорско работење, има воспоставено “Процедура за следење на изворите на средства и нивна концентрација” (во рамки на Правилникот со процедури за работа во служба трезорско работење) која вклучува:
 1. Следење на извори на средства и нивна концентрација – Најголеми депоненти
 2. Следење на извори на средства и нивна концентрација – Коресподентни банки
 3. Следење на извори на средства и нивна концентрација – Значајни клиенти и деловни партнери

Цел на Штедилницата е да ја максимизира профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на рочноста и валутната структура на средствата и обврските.

Штедилницата, согласно регулативата на НБРМ, одобри “План за управување со ликвидноста во услови на вонредно настаната ситуација” – прилог на Политиката за управување со ликвидносен ризик.

Исто така Штедилницата има дефинирано и квантифицирано интерни ликвидносни показатели во форма на документ прилог на Политиката за управување со ликвидносен ризик, “Дефинирање и квантифицирање на интерни ликвидносни показатели”.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Соодветната организациона структура за управување со ликвидносниот ризик, подразбира јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на Штедилницата, како и дефинирање на задачите и одговорностите на соодветни служби во Штедилницата кои се надлежни за следење на ликвидноста на Штедилницата и управување со ликвидносниот ризик.

- Управниот Одбор на Штедилницата:

- ја одобрува политиката за управување со ликвидносниот ризик и го следи нејзиното спроведување;
- го одобрува и следи Планот за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови;
- ја разгледува соодветноста на донесената политика (најмалку на годишно ниво);
- ги разгледува извештаите за ликвидносниот ризик;
- ги одобрува лимитите на изложеност на ликвидносен ризик;
- ги одобрува и ревидира интерните ликвидносни показатели;
- ја следи ефикасноста на внатрешната контрола, како составен дел на системот за управување со ликвидносниот ризик .

- Одборот за управување со ризици е одговорен за:

- воспоставување и следење на политиката за управување со ликвидносниот ризик и давање предлози за нејзино ревидирање;
- оценка на системот за управување со ликвидносниот ризик;
- анализа на извештаите за изложеноста на банката на ликвидносниот ризик и следење на активностите што се преземаат заради управување со овој ризик;
- одредување и редовно ревидирање на интерните ликвидносни показатели и на лимитите на изложеност на ликвидносен ризик;
- дефинирање на евентуални исклучоци во однос на дефинираните лимити и назначување одговорност за одлучување за примената на тие исклучоци;
- ги воспоставува процедурите и начинот на вршење стрес тестирање;
- други активности коишто е должен да ги врши согласно со законот за банките и политиката за управување со ликвидносниот ризик .

- Директорот на Штедилницата ги врши најмалку следнива активности:

- воспоставување и спроведување соодветни процедури за управување со ликвидносниот ризик;
- воспоставување и одржување на ефикасноста на системот за мерење, следење, контрола и известување на/за ликвидноста по одделни валути коишто имаат значајно влијание врз целокупната ликвидност на банката и следење на рочната структура на активата и пасивата во денари и во девизи;
- обезбедување услови за следење на политиката за управување со ликвидносниот ризик;
- воспоставување соодветен систем за известување на Управниот одбор и Одборот за управување со ризици во врска со евентуалните надминувања на пропишаните лимити на изложеност на ликвидносен ризик;
- дефинирање на финансиските инструменти за управување со ликвидносниот ризик;
- воспоставување процедури за утврдување и следење на стабилноста на депозитите;
- воспоставување процедура за оценка на влијанието на новите производи врз изложеноста на ликвидносен ризик;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- следење на потенцијалните обврски и изложеноста врз основа на вонбилансното работење на банката.

Одржувањето на тековната ликвидност на Штедилницата ја управува **Комисијата за раководење со средства и обврски**, назначена од Управниот Одбор на Штедилницата, а во кој се именувани членови на менаџерскиот тим.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2 Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски
(преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2012 тековна година							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	71.719	92.182	-	11.708	-	-	175.609
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	9.433	-	-	9.433
Кредити на и побарувања од други комитенти	171.354	88.592	418.734	332.927	341.345	84.865	1.437.817
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	10.382	1.793	645	104	310	351	13.585
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	253.455	182.567	419.379	354.172	341.655	85.216	1.636.444
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	58.545	85.149	225.288	102.419	48.178	-	519.579
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	36.832	61.415	86.553	122.494	238.297	61.447	607.038
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	341	-	-	-	-	341
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	28.841	29	524	154	110	44	29.702
Вкупно финансиски обврски	124.218	146.934	312.365	225.067	286.585	61.491	1.156.660
Вонбилансни стапки							
Вонбилансна актива	-	-	-	26	10.172	-	10.198
Вонбилансна пасива	1.741	-	-	-	-	-	1.741
Рочна неусогласеност	127.496	35.633	107.014	129.131	65.242	23.725	488.241

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2 Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2011 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	160.688	65.000	-	-	-	9.015	234.703
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	36.672	-	-	-	11.950	-	48.622
Кредити на и побарувања од други комитенти	166.577	104.314	409.335	418.167	374.328	187.320	1.660.041
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	471	-	-	-	-	471
Останати побарувања	1.408	377	674	222	310	453	3.444
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	365.345	170.162	410.009	418.389	386.588	196.788	1.947.281
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	56.954	61.562	139.683	74.075	37.510	-	369.784
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	195.969	145.901	229.711	260.304	186.697	61.447	1.080.029
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	31.467	158	1.152	143	185	43	33.148
Вкупно финансиски обврски	284.390	207.621	370.546	334.522	224.392	61.490	1.482.961
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива			286				286
Вонбилансна пасива	2.739						2.739
Рочна неусогласеност	78.216	(37.459)	39.749	83.867	162.196	135.298	461.867

2.3 Пазарни ризици

2.3.1 Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности

2.3.1.1 Природа и изложеност

Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности претставува ризик кој произлегува од загуба која што би настанала од неповолни промени на каматните стапки кои влијаат на портфолиото на банкарски активности. Овој ризик, исто така подразбира и опасност, Штедилницата да не ги оствари планираните каматни маргини, заради пазарни промени на каматните стапки.

Методологијата за управување со Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, која се применува во Штедилницата опфаќа:

- Утврдување на соодветен систем за управување со овој ризик,
- Утврдување на економската вредност на портфолиото на банкарски активности, како најприфатлив модел на оцена и мерење на ризикот од промена на каматните стапки, како и создавање на модел на утврдување на веројатност и зачестеност на промена на каматните стапки во Штедилницата и

Начин и содржина на известувањето на НБРМ.

Штедилницата редовно го цени и управува ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, врши стрес тестирања, за да овозможи амортизирање на ефектот од настанатите промени.

Сензитивната анализа од промените на каматните стапки е направена на 31 декември 2012 со претпоставка, доколку дојде до зголемување/намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени, ефектот врз Билансот на успех за 2012 година ќе биде за илјади МКД 4.345 позитивен, односно негативен (2011: илјади МКД 3.216 позитивен, односно негативен). Промената на каматните стапки нема влијание на капиталот. Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот и променливост на курсот на доларот. На 31 декември 2012 доколку дојде до 0,50% зголемување/намалување на курсот на еврото во однос на денарот; 3,00% зголемување/намалување на курсот на доларот во однос на денарот, ефектот врз Билансот на успех за 2012 година ќе биде за илјади МКД 1.132 негативен, односно позитивен (2011: илјади МКД 84 позитивен, односно негативен).

Штедилницата не работи со портфолио за тргување, согласно законска регулатива. Од таа причина белешка 2.3.1 Б не се пополнува.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Активна пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2012 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2012)	11.074	392.044	1.337.516	29.31%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно зголемување на средниот курс за:</u>				
- 0,5% зголемување на среден курс на денарот во однос на еврото				
- 3% зголемување на среден курс на денарот во однос на доларот	12.206	393.176	1337799	29.39%
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно намалување на средниот курс за:</u>				
- 0,5% намалување на среден курс на денарот во однос на еврото				
- 3% намалување на среден курс на денарот во однос на доларот	9.942	392.044	1337233	29.32%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Зголемување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	15.419	396.389	1338602	29.61%
<u>Намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	6.729	392.044	1336430	29.34%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2011 (претходна година)

Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2011)

Ефекти од примена на сценарија:

Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно зголемување на средниот курс за:

- 0,5% зголемување на среден курс на денарот во однос на еврото

- 3% зголемување на среден курс на денарот во однос на доларот

Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно намалување на средниот курс за:

- 0,5% намалување на среден курс на денарот во однос на еврото

- 3% намалување на среден курс на денарот во однос на доларот

Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Зголемување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени

Намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени

Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
6.829	390.006	1.550.162	25,16%
6.745	390.006	1.550.141	25.16%
6.913	390.090	1.550.183	25.16%
10.045	393.222	1.550.966	25.35%
3.613	390.006	1.549.358	25.17%
-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик**Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

Капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување

	тековна година 2012			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-
Вкупно				

во илјади денари

Штедилницата не работи со портфолио за тргување, согласно законска регулатива. Од таа причина белешка 2.3.1 Б не се пополнува.

2.3.2 Управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности

Штедилницата има воспоставен систем на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, согласно на обемот, природата и сложеноста на финансиските активности кои ги врши. Овој систем ги опфаќа следниве компоненти:

- Организациона структура за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, Политика и процедури за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

- Оцена следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности што вклучува и воспоставување соодветен информативен систем и

- Постапки и процедури за внатрешна контрола и ревизија.

Раководството на Штедилницата преку адекватна анализа и процеси на известување, на редовна основа ги следи промените на каматните стапки како резултат на пазарни движења и интерни одлуки, и влијанието на истите врз каматноносните средства и обврски и каматната маржа. Целта на Штедилницата е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматна стапка на средствата и обврските. Штедилницата е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства (вклучувајќи ги и вложувањата) и каматноносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Соодветната организациска структура подразбира:

- Јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на Штедилницата,
- Дефинирање на задачите и одговорностите на соодветните организациски делови надлежни за мерење, следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки,
- Јасно разграничување и независност на функцијата на мерење и следење на ризикот од промена на каматни стапки од функцијата на вложување во позиции коишто значат изложеност на ризикот од промена на каматни стапки.

Управниот Одбор на Штедилницата:

- Ја одобрува и го следи спроведувањето на Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- Најмалку на годишно ниво ја оценува соодветноста на Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- Ги разгледува извештаите за изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- Ги одобрува лимитите на изложеност од ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- Ја следи ефикасноста на внатрешната контрола како составен дел на системот на управување со ризик од промена на каматни стапки.

Одборот за управување со ризици на Штедилницата:

- Ја воспоставува, спроведува и ревидира Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

- Го оценува процесот на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

- Врши анализа на извештаите за изложеноста на Штедилницата на ризикот од промена на каматните стапки на портфолиото на банкарските активности;

- Ги потврдува лимитите на изложеност на ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

- Ги дефинира дозволените исклучоци од поставените лимити на изложеност на ризик од промена на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и доверува одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци.

- Ги воспоставува процедурите и начинот на вршење на стрес-тест.

Директорот на Штедилницата:

- Донесување и спроведување на процедурите за управување со ризикот од промена на каматните стапки;

- Обезбедување услови за оцена, следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки по одделни занчајни валути;

- Воспоставување процедура за оцена на влијанието на новите производи и услуги врз изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки;

- Воспоставување на информативен систем и систем за известување на УО, Одборот за управување со ризици и Комисијата за раководење со средства и обврски во врска со евентуалните надминување на пропишаните лимити на изложеност.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

A Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

	Позиција	Валута	во илјади денари	
			тековна година 2012	претходна година 2011
			Износ	Износ
1,1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА CHF (ФКС + ВКС + ПКС)	CHF	-	-
1,2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА EUR (ФКС + ВКС + ПКС)	EUR	15.217,00	18.992,06
1,3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKD (ФКС + ВКС + ПКС)	MKD	1.079,00	6.129,84
1,4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKDKlCHF (ФКС + ВКС + ПКС)	MKDKlCHF	-	-
1,5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKDKlEUR (ФКС + ВКС + ПКС)	MKDKlEUR	-	-
1,6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKDKlUSD (ФКС + ВКС + ПКС)	MKDKlUSD	-	-
1,7	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ostan (ФКС + ВКС + ПКС)	ostan	-	-
1,8	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА USD (ФКС + ВКС + ПКС)	USD	-127,00	-
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1+1.2+...)		16.169,00	25.121,90
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		392.044,00	390.006,37
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		4,12	6,44

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

<i>во илјади денари</i>		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства/обврски
2012 (тековна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти		71.975	92.100	-	-	-	-	164.075
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		-	-	9.321	-	-	-	9.321
Кредити на и побарувања од други комитенти		-	-	-	1.265.202	-	-	1.265.202
Вложувања во хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства		71.975	92.100	9.321	1.265.202			1.438.598
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти		13.906	-	497.722	-	-	-	511.628
Издадени должнички хартии од вредност		-	444.336	-	55.022	41.761	61.447	602.566
Обврски по кредити		-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти		-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски		13.906	444.336	497.722	55.022	41.761	61.447	1.114.194
Нето-билансна позиција		58.069	(352.236)	(488.401)	1.210.180	(41.761)	(61.447)	324.404
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција								
Вкупна нето-позиција		58.069	(352.236)	(488.401)	1.210.180	(41.761)	(61.447)	324.404

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматонаосни средства/обврски
2011 (претходна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти	156.797	65.000	-	-	-	-	-	221.797
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	35.200	-	-	-	-	11.884	-	47.084
Кредити на и побарувања од други комитенти	89.216	99.872	391.838	400.770	359.321	113.682	-	1.454.699
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	281.213	164.872	391.838	400.770	371.205	113.682		1.723.580
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање								
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	60.295	59.768	135.463	72.249	36.638	-	-	364.413
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	594.524	153.763	153.763	104.196	61.447	-	1.067.693
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	60.295	654.292	289.226	226.012	140.834	61.447		1.432.106
Нето-билансна позиција	220.918	(489.420)	102.612	174.758	230.371	52.235		291.474
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	1.199	-	-	-	-	-	-	1.199
Нето-вонбилансна позиција	(1.199)	-	-	-	-	-		(1.199)
Вкупна нето-позиција	219.719	(489.420)	102.612	174.758	230.371	52.235		290.275

2.3.2 Валутен ризик

Природа и изложеност

Штедилницата е изложена на валутен ризик. Валутниот ризик произлегува од отворените позиции на валутите кои се изложени на општи и специфични пазарни движења. Штедилницата го проценува овој ризик на сопствените позиции како и најголемата очекувана загуба врз основа на одредени претпоставки за промени на пазарните услови.

Валутниот ризик претставува согледување на негативното влијание на флукуациите на валутите на нето приходот. Колку се поразновидни операциите во рамки на институцијата, толку е посензитивна анализата на изложеноста на валутниот ризик.

Управување со валутниот ризик (Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи користени за мерење на ризикот)

Политиката за управување со ризикот, подразбира антиципирање на ризикот преку поставување и функционирање на ефикасен систем за управување со истиот. Тоа треба да овозможи заштита од непредвидени случувања и евентуални закани за неостварување на планираната политика.

Управувањето со валутниот ризик се однесува на континуирано следење на изложеноста на институцијата по одделни валути.

Штедилницата има воспоставено систем за управување со валутниот ризик кој подразбира:

-Анализирање на ефектите од управувањето со валутниот ризик врз резултатите од работењето на Штедилницата.

-Анализа на извештаите за изложеност на Штедилницата на валутен ризик и следење на активностите кои се преземаат заради управување со овој ризик.

-Следење на економските и други услови во кои работи Штедилницата, како и економските случувања во окружувањето.

Идентификувањето, мерењето, следењето и контролата на валутниот ризик ги опфаќа сите активности и трансакции кои во билансната и вонбилансната евиденција се евидентирани во девизи и во денари индексирани со девизна клаузула и кои во согласност со книговодствените правила се курсираат на редовна основа.

Основни показатели за изложеност на валутен ризик се:

- Односот на девизната и денарската изложеност на Штедилницата;
- Односот на девизната и денарската изложеност на Штедилницата во однос на капиталот и
- Односот на агрегатната девизна позиција со сопствените средства на Штедилницата.

во странска валута и одржувањето на адекватна структура во поглед на изложеноста на девизниот ризик.

Целта на Штедилницата е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматна

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Што се однесува до управувањето и мерењето на овој ризик, раководството на Штедилницата преку адекватна анализа и процеси на известување, на редовна основа ги следи:

- промените во девизните курсеви во поглед на средствата и обврските изразени во странска валута и одржувањето на адекватна структура во поглед на изложеноста на девизниот ризик.

Целта на Штедилницата е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматна стапка на средствата и обврските.

Соодветната организациона структура за управување со валутниот ризик, подразбира јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на Штедилницата, како и дефинирање на задачите и одговорностите на соодветни служби во Штедилницата кои се надлежни за следење на валутниот ризик на Штедилницата и управување со истиот.

- Управниот Одбор на Штедилницата:

- ја одобрува политиката за управување со валутен ризик и го следи нејзиното спроведување;
- ја разгледува соодветноста на донесената политика (најмалку на годишно ниво);
- ги разгледува извештаите за валутен ризик;
- ја следи ефикасноста на внатрешната контрола, како составен дел на системот за управување со валутен ризик.

- Одборот за управување со ризици е одговорен за:

- воспоставување и следење на политиката за управување со валутен ризик и давање предлози за нејзино ревидирање;
- оценка на системот за управување со валутен ризик;
- анализа на извештаите за изложеноста на Штедилницата на валутен ризик и следење на активностите што се преземаат заради управување со овој ризик;
- ги воспоставува процедурите и начинот на вршење стрес тестирање.

- Директорот на Штедилницата ги врши најмалку следниве активности:

- воспоставување и спроведување соодветни процедури за управување со валутен ризик;
- воспоставување и одржување на ефикасноста на системот за мерење, следење, контрола и известување на/за валутен ризик по одделни валути коишто имаат значајно влијание врз целокупната ликвидност на банката и следење на рочната структура на активата и пасивата во денари и во девизи;
- обезбедување услови за следење на политиката за управување со валутен ризик;
- воспоставување соодветен систем за известување на Управниот одбор и Одборот за управување со ризици во врска со валутен ризик;
- дефинирање на финансиските инструменти за управување со валутен ризик;
- воспоставување процедура за оценка на влијанието на новите производи врз изложеноста на валутен ризик.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Одржувањето на валутната позиција на Штедилницата ја управува **Комисијата за раководење со средства и обврски**, назначена од Управниот Одбор на Штедилницата, а во кој се именувани членови на менаџерскиот тим.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.3 Валутен ризик

	во илјади денари			наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
	МКД	ЕУР	УСД							
2012 (тековна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	172.662	2.168	449							175.279
Средства за тргување										-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање										-
Дериватни средства чувани за управување со ризик										-
Кредити на и побарувања од банки			9.424							9.424
Кредити на и побарувања од други комитенти	549.012	724.860								1.273.872
Вложувања во хартии од вредност										-
Вложувања во придружени друштва										-
Побарувања за данок на добивка (тековен)										-
Останати побарувања	13.585									13.585
Заложени средства										-
Одложени даночни средства										-
Вкупно монетарни средства	735.259	727.028	9.873	0	0	0	0	0	0	1.472.160
Монетарни обврски										
Обврски за тргување										-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање										-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик										-
Депозити на банки										-
Депозити на други комитенти	502.279	17.300								519.579
Издадени должнички хартии од вредност										-
Обврски по кредити	111.800	487.685	7.190							606.675
Субординирани обврски										-
Обврски за данок на добивка (тековен)	341									341
Одложени даночни обврски										-
Останати обврски	18.033	11.669								29.702
Вкупно монетарни обврски	632.453	516.654	7.190	0	0	0	0	0	0	1.156.297
Нето-позиција	102.806	210.374	2.683	0	0	0	0	0	0	315.863

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
<i>во илјади денари</i>										
2011 (претходна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	230.706	3.291	288							234.285
Средства за тргување										-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање										-
Дериватни средства чувани за управување со ризик										-
Кредити на и побарувања од банки	36.635		11.938							48.573
Кредити на и побарувања од други комитенти	517.436	963.070								1.480.506
Вложувања во хартии од вредност										-
Вложувања во придружени друштва										-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	471									471
Останати побарувања	3.444									3.444
Заложени средства										-
Одложени даночни средства										-
Вкупно монетарни средства	788.692	966.361	12.226	0	0	0	0	0	0	1.767.279
Монетарни обврски										
Обврски за тргување										-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање										-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик										-
Депозити на банки										-
Депозити на други комитенти	352.193	17.591								369.784
Издадени должнички хартии од вредност										-
Обврски по кредити	115.682	951.503	12.188							1.079.373
Субординирани обврски										-
Обврски за данок на добивка (тековен)										-
Одложени даночни обврски										-
Останати обврски	18.938	14.210								33.148
Вкупно монетарни обврски	486.813	983.304	12.188	0	0	0	0	0	0	1.482.305
Нето-позиција	301.879	(16.943)	38	0	0	0	0	0	0	284.974

2.5 Останати оперативни ризици

2.5.1 Природа и изложеност

Оперативните ризици се ризици од можност за настанување негативни ефекти на финансискиот резултат и капиталот на Штедилницата заради пропусти во работењето на вработените, неадекватни, слаби внатрешни процедури и процеси, неадекватно управување со информациските и другите системи во Штедилницата, како и од непредвидени надворешни настани.

Оперативниот ризик е ризик од загуба поради несоодветни лица, несоодветни или слаби интерни процеси и системи или надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како тековен или иден ризик врз добивката и капиталот на Штедилницата, предизвикан од прекршувања/непочитувања на законските и подзаконските прописи, договори, практики, етички стандарди и останати правни документи. Исто така, оперативниот ризик го вклучува и ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, ризикот од користење на услуги од надворешни лица, користење на планот за непрекинатоство во работењето и планот за вонредни услови, како и утврдувањето на актите за физичка безбедност во Штедилницата.

Изворите на оперативните ризици се бројни и присутни на сите нивоа на одлучување и извршување во деловните процеси, кај секој извршител и во секој сегмент на деловните трансакции и операции.

Во политиката за управување на оперативен ризик, оперативните ризиците се систематизирани во четири групи:

1. Ризици предизвикани од човечки фактор;
2. Ризици на процесите;
3. Ризици на системот и
4. Надворешни ризици

2.5.2 Организациона структура и одговорности за управување со оперативниот ризик

Ефикасното управување со оперативниот ризик во голема мера зависи од вклученоста на одделните органи на надзор и управување со Штедилницата, со цел да се воспостават и применат соодветни политики, процедури и практики за управување со овој ризик. Согласно политиката за управување на оперативен ризик, во Штедилницата се дефинирани улогата и надлежностите на Управниот одбор, Одборот за управување со ризици, Директорот на Штедилницата, Службата за управување со ризици и останатите организациони единици-сектори и служби во Штедилницата.

2.5.3 Идентификување на оперативниот ризик

Процесот на идентификување на оперативниот ризик овозможува да се опфатат најголемиот број ризични настани на кои е изложена Штедилницата, без разлика дали станува збор за настани коишто можат или не можат лесно да се квантифицираат. Воспоставениот начин на идентификување на оперативниот ризик овозможува опфаќање и на сите идни ризични настани и фактори како што се внатрешните и надворешните фактори коишто можат да имаат негативно влијание врз профилот на ризичност на Штедилницата, промените во нејзината организациска структура, квалитетот и промената на човечките ресурси, системот на воведување на нови производи или активности, инвестиции во нови апликативни решенија и софтвери, користењето услуги од надворешни лица, економската и политичката состојба во државата, промените во банкарското работење и технолошкиот развој. се внатрешните и надворешните фактори коишто можат да имаат негативно влијание врз профилот на ризичност на Штедилницата, промените во нејзината организациска структура, квалитетот и промената на човечките ресурси, системот на воведување на нови производи или активности, инвестиции во нови апликативни решенија и софтвери, користењето услуги од надворешни лица, економската и политичката состојба во државата, промените во банкарското работење и технолошкиот развој.

2.5.4 Оцена на оперативниот ризик

Покрај идентификувањето на оперативниот ризик, Штедилницата врши оцена на чувствителноста на овој ризик, со што се овозможува подобро разбирање на сопствениот профил на ризичност и подобра распределба на потребните ресурси за управување со оперативниот ризик. Во Штедилницата, оцената на оперативниот ризик се спроведува преку моделот на самопроценување, односно преку сопствена оцена на ризикот. Овој модел е базиран на интерна оцена на сопственото работење во Штедилницата и активностите коишто ги врши, за да ги утврди потенцијалните ризични настани.

2.5.5 Систем на следење на оперативниот ризик

Редовното следење на оперативниот ризик овозможува навремено идентификување на проблемите или недостатоците во политиките, процедурите или практиките за управување со овој ризик. Тоа претставува основа за преземање навремени мерки за отстранување на утврдените проблеми/недостатоци и придонесува за намалување набројот и големината на остварените загуби. Ефикасното следење на оперативниот ризик подразбира развивање и следење на показатели(фактори) на ризик, утврдување на гранични вредности на показателите на ризик и утврдување на показатели за рано предупредување.

2.5.6 Систем на известување

Штедилницата има развиен систем на известување на соодветните лица или органи. Системот подразбира подготовка на квартални извештаи на ниво сектор/служба до Службата за ризици, која врз основа на доставените одделни извештаи, подготвува генерален квартален извештај за оперативен ризик, на ниво на Штедилница, кој што се доставува до Управниот одбор, Директорот на Штедилницата и Одборот за управување со ризици. Извештаите за изложеноста на оперативниот ризик содржат различни податоци од кои се добива слика за областите (сектори/служби, трансакции, операции или други настани) кај кои е присутен оперативниот ризик.

2.6 Адекватност на капиталот

(1) Во рамки на Штедилницата, системот за управување со адекватноста на капиталот и неговиот опфат е согласно природата, големината и сложеноста на финансиските активности кои се вршат.

Системот за управување со адекватноста на капиталот вклучува:

1. Политика за управување со адекватност на капиталот,
2. Соодветна организациска поставеност на управувањето со адекватност на капиталот,
3. Процес на интерно утврдување и оцена на потребната адекватност на капиталот на Штедилницата.

2.6.1. Политика за управување со адекватност на капиталот

Со политиката за управување со адекватноста на капиталот, се регулира делокругот на работење на Штедилницата во оваа област.

Политиката редовно се ревидира согласно промените во Одлуките за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот донесени од страна на НБРМ. Имено во горенаведената политика, Штедилницата пропишува редовно следење на регулативата во врска со сопствените средства и адекватноста на капиталот согласно измените пропишани од НБРМ.

2.6.2 Соодветна организациска поставеност на управувањето со адекватност на капиталот

Организациската поставеност за управување со адекватноста на капиталот со состои од неколку елементи:

1. Јасна организациска структура,
2. Ефикасен процес за управување и анализа на потребната адекватност на капиталот,
3. Ефикасен систем на внатрешна контрола и ревизија.

2.6.3. Процес на интерно утврдување и оцена на потребната адекватност на капиталот на Штедилницата

Согласно член 65 од Законот за банки, Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватноста на капиталот која не може да биде пониска од 8% (СС/АПСР \geq 8%).

Согласно природата, видот и обемот на активностите што ги врши Штедилницата и ризиците на кои е изложена, а исто така и согласно преземените обврски кон кредиторите на Штедилницата, Штедилницата има пропишано годишен интересен лимит на стапка на адекватност на капиталот.

Годишниот интересен лимит на стапката на адекватност на капиталот не смее да биде помал од законски утврдениот лимит на стапката на адекватност на капиталот.

Пропишаниот годишен интересен лимит на стапката на адекватност на капиталот на Штедилницата за 2012 година изнесува, односно не смее да биде понизок од 16% (СС/АПСР \geq 16%).

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Интерно утврдената стапка на адекватноста на капиталот на Штедилницата се ревидира најмалку на годишно ниво од страна на Одборот за управување со ризици, а се усвојува од страна на Управниот Одбор.

Износот на адекватноста на капитал се предвидува и проектира во краткорочните и долгорочните финансиски проекции и деловна политика на Штедилницата.

Усогласеност со законска регулатива

Штедилницата е целосно усогласена со законската регулатива во овој дел, што се обезбедува со редовно следење на регулативата во врска со сопствените средства и адекватноста на капиталот, и редовно ревидирање на Политиката за адекватноста на капиталот и Процесот на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот, што е прилог на политиката.

2.6.3.1. Процес на интерно утврдување, мерење и оценка на потребната адекватност на капиталот на Штедилница Можности

Процесите на интерно утврдување, мерење и оценка на потребната адекватност на капиталот на Штедилница Можности се дефинирани на следниот начин:

1 Процес на интерно утврдување на стапката на адекватност на капитал на годишно ниво

Под процес на годишно утврдување на стапка на Адекватност на капитал се подразбира утврдување на минимална стапка на адекватност на капитал за наредната година. Утврдувањето на минималната стапка на Адекватност на капиталот е тесно поврзана со ковенантот со кредитори од минимум АК од 16% на годишно ниво, како и согласно обемот и видот на работа на Штедилницата и соодветно управување со ризиците со кои се соочува Штедилницата во своето работење.

Предлогот за минимална стапка на адекватност на капиталот се доставува до Одборот за управување со ризици и Управен Одбор.

Годишниот интерно утврден коефициент на АК се споредува со реализираниот во изминатата година и констатира отстапувањето, доколку има, односно се дефинираат и анализираат причините кои допринеле коефициентот на реализираниот АК да биде над утврдениот.

Годишниот интерно утврден коефициент на АК се споредува со деловната политика за годината и се констатира отстапувањето, доколку има, односно се дефинираат и анализираат причините кои допринеле коефициентот на реализираниот АК да биде над или под утврдениот согласно финансиските проекции на Штедилницата.

Образецот за процес на интерно утврдување на стапка на Адекватност на капитал се подготвува од страна на Сектор финансии сметководство и трезорско работење, служба трезорско работење. Истиот се доставува на разгледување до Одборот за управување со ризици, а се одобрува од страна на Управниот Одбор на Штедилницата.

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2 Процес на интерно мерење и оценка на стапката на адекватност на капитал на квартално ниво

Под процес на интерно мерење на стапката на Адекватност на капиталот се подразбира пресметување на стапката на адекватност на капитал на квартално ниво согласно законската регулатива и нејзино мерење во однос на проектираната стапка на адекватност на капиталот согласно годишните финансиски проекции на Штедилницата усвоени од Управниот Одбор. Во рамки на финансиските проекции стапката на адекватност на капитал се проектира по квартали. Од проектираните податоци по квартали се утврдува проектираната стапка на АК по квартали за наредната година.

Мерењето на АК на квартално ниво се врши и во однос на интерно утврдениот коефициент на АК.

Врз основа на добиените резултати се дава оценка и предлози за потребната адекватност на капитал.

Образецот за процес на интерно мерење на стапка на Адекватност на капитал се подготвува од страна на Сектор финансии сметководство и трезорско работење, служба трезорско работење. Истиот се доставува на разгледување до Одборот за управување со ризици, и Управниот Одбор на Штедилницата.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

3 А		Адекватност на капиталот	
Извештај за стапката на адекватност на капиталот			
со состојба на 31.12.2012 и 31.12.2011			
Р.Б.	Опис	Износ	Износ
1	2	3	4
		31.12.2012	31.12.2011
A.I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
A01	Билансна актива пондерирана според кредитниот ризик	1.337.516	1.550.162
A02	Вонбилансна актива пондерирана според кредитниот ризик	-	-
A03	Актива пондерирана според кредитниот ризик (1+2)	1.337.516	1.550.162
A04	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	107.001	124.013
B.II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК	-	-
B05	Агрегатна девизна позиција	-	-
B06	Нето-позиција во злато	-	-
B07	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	-	-
B08	Актива пондерирана според валутниот ризик	-	-
C.III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИ РИЗИЦИ	-	-
C09	Капитал потребен за покривање на ризик од промена на цените на стоките	-	-
C10	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8)	-	-
C10.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
C10.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
C10.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
C10.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-	-
C10.5	Капитал потребен за покривање на ризик од порамнување/испорака	-	-
C10.6	Капитал потребен за покривање на ризик од другата договорна страна	-	-
C10.7	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
C10.8	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
C11	Капитал потребен за покривање на другите ризици (9+10)	-	-
C12	Актива пондерирана според други ризици	-	-
D.IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ (3+7+12)	1.337.516	1.550.162
D13	Капитал потребен за покривање на ризиците	107.001	124.013
E.V	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	392.044	390.006
F.VI	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (V/IV)	29.31%	25.16%

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

ЗБ	Адекватност на капиталот		
	Извештај за сопствени средства		
Р.Б.	Опис	Износ	Износ
1	2	3	4
		31.12.2012	31.12.2011
A	ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
A01	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	300.152	300.152
A01.1	Номинална вредност	300.152	300.152
A01.1.1	Номинална вредност на обични акции	300.152	300.152
A01.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
A01.2	Премија	-	-
A01.2.1	Премија од обични акции	-	-
A01.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
A02	Резерви и задржана добивка или загуба	92.727	91.361
A02.1	Резервен фонд	59.942	58.576
A02.2	Задржана добивка	32.785	32.785
A02.3	Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A02.4	Тековна добивка	-	-
A02.5	Нереализирана загуба од сопственички хартии од вредност	-	-
A03	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A03.1	Малцинско учество	-	-
A03.2	Резерви од курсни разлики	-	-
A03.3	Останати разлики	-	-
A04	Одбитни ставки	835	1.507
A04.1	Загуба од крајот на годината или тековна загуба	-	-
A04.2	Сопствени акции	-	-
A04.3	Нематеријални средства, вклучувајќи го ревалоризацискиот вишок	835	1.507
A04.4	Нето-негативни ревалоризациски резерви	-	-
A04.5	Разлика меѓу висината на потребните посебни резерви за потенцијални загуби и издвоените посебни резерви	-	-
A04.6	Износ на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
A05	Обични акции, резерви и задржана добивка и одбитни ставки	392.044	390.006
A06	Износ на останати позиции кои можат да се вклучат во основниот капитал	-	-
AI	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	392.044	390.006
B	Дополнителен капитал I	-	-
B07	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата по овие акции	-	-
B07.1	Номинална вредност	-	-
B07.2	Премија	-	-
B08	Ревалоризациски резерви	-	-
B09	Хибридни капитални инструменти	-	-
B10	Субординирани инструменти	-	-
B11	Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал I	-	-
BII	КАПИТАЛ I	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

C	Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал I		
C12	Вложувања во капитал на други банки или финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции (освен институциите од реден бр. 14)	-	-
C13	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 11	-	-
C14	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординираните и хибридни инструменти и други инструменти кој надминува 10% од (И+ИИ)	-	-
C15	Директни вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	-	-
C16	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата од реден бр. 14 кои се вклучуваат во нивниот капитал	-	-
C17	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
C18	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-	-
СIII	ОДБИТНИ СТАВКИ	-	-
СIV	Основен капитал по одбитни ставки	392.044	390.006
СV	Дополнителен капитал I по одбитни ставки	-	-
D	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ II	-	-
D19	Субординирани инструменти од дополнителен капитал II	-	-
D20	Дополнителен капитал I i II	-	-
D21	Дозволен износ на дополнителен капитал I i II	-	-
D21.1	Дополнителен капитал I	-	-
D21.2	Дополнителен капитал II	-	-
D22	Вишок на основен капитал	285.043	265.944
D22.1	Вишок на основен капитал (150%)	427.565	398.915
D22.2	Вишок на основен капитал (250%)	712.608	664.859
D23	Дозволен износ на дополнителен капитал II	-	-
E	Сопствени средства	-	-
EVII	Основен капитал	392.044	390.006
EVIII	Дополнителен капитал I	-	-
EX.0	Дополнителен капитал II	-	-
EX.1	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	392.044	390.006

4 Известување според сегменти

4.1 Штедилницата врши анализа на нејзините деловни активности според оперативните сегменти.

Оперативен сегмент е компонентата од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- Управниот одбор на Штедилницата ги разгледува оперативните резултати на одделниот оперативен сегмент на редовна основа (најмалку полугодишно), со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности на тој сегмент;
- достапни се одделни финансиски информации за сегментот.

Штедилницата примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти: работа со население, корпоративно банкарство, банки и други финансиски друштва и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

4.2 Штедилницата прикажува анализа на нејзините деловни активности според географските подрачја каде што тие се извршуваат, и тоа за следниве географски подрачја:

- земји-членки на Европската унија;
- други европски земји, надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

4 Известување според сегментите

Известување според

4 сегментите

A Оперативни сегменти

во илјади денари

2012 (тековна година)

Нето-приходи/(расходи) од камата
 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести
 Нето-приходи од тргување
 Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
 Останати оперативни приходи

Приходи реализирани помеѓу сегментите
Вкупно приходи по сегмент

Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа
 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа
 Амортизација
 Трошоци за реструктурирање
 Трошоци за вложување во недвижности и опрема
 Останати расходи
Вкупно расходи по сегмент
 Финансиски резултат по сегмент

Данок од добивка
Добивка(загуба) за финансиската година
 Вкупна актива по сегмент
 Неалоцирана актива по сегмент
Вкупна актива
 Вкупно обврски по сегмент
 Неалоцирани обврски по сегмент
Вкупно обврски

Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)										
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата			Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
Нето-приходи/(расходи) од камата	148.005	36.114		(44.885)	2.441	-	-	-	-	141.675
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	2.135	357	-	(2.319)	-	-	-	-	(164)	9
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	(723)	-	-	-	-	-	-	-	9.621	8.898
Приходи реализирани помеѓу сегментите										
Вкупно приходи по сегмент	149.417	36.471	0	(47.204)	2.441	-	-	-	9.457	150.582
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	871	-	-	-	-	-	-	-	-	871
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.606)	(11.606)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	(3.121)	-	-	-	-	-	-	(124.721)	(127.842)
Вкупно расходи по сегмент	871	(3.121)	-	-	-	-	-	-	(136.327)	(138.577)
Финансиски резултат по сегмент	150.288	33.350	-	(47.204)	2.441	-	-	-	(126.870)	12.005
Данок од добивка										(931)
Добивка(загуба) за финансиската година										11.074
Вкупна актива по сегмент	1.125.627	273.663	-	-	-	-	-	-	-	1.399.290
Неалоцирана актива по сегмент									161.458	161.458
Вкупна актива	1.125.627	273.663	-	-	-	-	-	-	161.458	1.560.748
Вкупно обврски по сегмент	519.579	606.675	-	-	-	-	-	-	-	1.126.254
Неалоцирани обврски по сегмент									30.541	30.541
Вкупно обврски	519.579	606.675	-	-	-	-	-	-	30.541	1.156.795

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата					
2011 (претходна година)										
Нето-приходи/(расходи) од камата	158.698	46.686		(60.126)	1.565	-	-	-	-	146.823
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	3.071	421	-	(8.427)	-	-	-	-	(148)	(5.083)
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	1.220	-	-	-	-	-	-	-	7.823	9.043
Приходи реализирани помеѓу сегментите										
Вкупно приходи по сегмент	162.989	47.107	0	(68.553)	1.565	-	-	-	7.675	150.783
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(9.740)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.740)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.451)	(12.451)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	(2.530)	-	-	-	-	-	-	(118.608)	(121.138)
Вкупно расходи по сегмент	(9.740)	(2.530)	-	-	-	-	-	-	(131.059)	(143.329)
Финансиски резултат по сегмент	153.249	44.577	-	(68.553)	1.565	-	-	-	(123.384)	7.454
Данок од добивка										(611)
Добивка/(загуба) за финансиската година										6.843
Вкупна актива по сегмент	1.163.544	298.393	-	-	-	-	-	-	-	1.461.937
Неалоцирана актива по сегмент									418.970	418.970
Вкупна актива	1.163.544	298.393							418.970	1.880.907
Вкупно обврски по сегмент	369.784	1.079.373	-	-	-	-	-	-	-	1.449.157
Неалоцирани обврски по сегмент									33.408	33.408
Вкупно обврски	369.784	1.079.373							33.408	1.482.565

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Концентрација на вкупните приходи и расходи по Б значајни клиенти

во илјади денари

2012 (тековна година)

(Банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)

Клиент 1
приходи
(расходи)
Клиент 2
приходи
(расходи)
Клиент 3
приходи
(расходи)
Вкупно по сегмент

2011 (претходна година)

(Банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)

Клиент 1
приходи
(расходи)
Клиент 2
приходи
(расходи)
Клиент 3
приходи
(расходи)
Вкупно по сегмент

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата					
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

В Географски подрачја

	во илјади денари								
	Република Македонија	Земји- членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји- членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2012 (тековна година)									
Вкупни приходи	150.582	-	-	-	-	-	-	-	150.582
Вкупна актива	1.560.748	-	-	-	-	-	-	-	1.560.748
2011 (претходна година)									
Вкупни приходи	150.783	-	-	-	-	-	-	-	150.783
Вкупна актива	1.880.907	-	-	-	-	-	-	-	1.880.907

е) Настани по денот на составување на билансот

По денот на составување на Билансот на состојба, не се случени материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизирана набавна вредност, намалени за нивната исправка на вредност. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти се утврдува со користење на тековна пазарна каматна стапка.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматоносни средства кои се чуваат до доспевање. Објективната вредност на хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање, поради нивната краткорочност, ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на останатите финансиски средства, кои вклучуваат парични средства и парични еквиваленти, побарување за данок на добивка и останати побарувања како резултат на нивната, краткорочна природа, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување ја претставува нивната вредност која се плаќа по видување. Објективната вредност на орочените депозити со променливи каматни стапки одговара на сметководствената вредност на датумот на билансот на состојба.

Обврски по кредити

Кај обврските од кредити по променливи каматни стапки, објективната вредност не се разликува значајно од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки. Објективната вредност на кредитните линии за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

Останати финансиски обврски

Објективната вредност на останати финансиски обврски, како резултат на нивната краткорочна природа, значајно не се разликува од нивната сметководствената вредност.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	тековна година 2012		претходна година 2011	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	175.279	175.279	234.285	234.285
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.273.872	1.267.433	1.480.506	1.481.737
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	471	471
Останати побарувања	13.585	13.585	3.444	3.444
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	519.579	519.579	369.784	369.784
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	606.675	606.675	1.079.374	1.079.374
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	341	341	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	29.702	29.702	33.148	33.148

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

<i>во илјади денари</i>	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2012 (тековна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
31 декември 2011 (претходна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2012		претходна година 2011	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3

<i>во илјади денари</i>	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)

Добивки/(загуби) признаени во:

- Билансот на успех
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех
- Купувања на финансиски инструменти во периодот
- Продадени финансиски инструменти во периодот

Издадени финансиски инструменти во периодот

Платени финансиски инструменти во периодот

Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3

Прекласифицирани во кредити и побарувања

Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)

Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2012 (тековна година)

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***6. Нето-приходи/(расходи) од камата****А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	4.499	3.177
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	215	2.299
Кредити на и побарувања од други комитенти	204.941	222.380
Вложувања во хартии од вредност		
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(2.381)	(4.313)
Наплатени претходно отпишани камати	7.411	10.101
Вкупно приходи од камата	214.685	233.644
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	25.844	22.760
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	47.159	64.035
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	7	26
Вкупно расходи за камата	73.010	86.821
Нето-приходи/(расходи) од камата	141.675	146.823

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

6 Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжува)**Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	36.121	46.711
Држава	2.441	1.567
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	2.273	3.909
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	168.820	175.669
Нерезиденти		
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(2.381)	(4.313)
Наплатени претходно отпишани камати	7.411	10.101
Вкупно приходи од камата	214.685	233.644
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	7	26
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	47.159	64.035
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	25.844	22.760
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	73.010	86.821
Нето-приходи/(расходи) од камата	141.675	146.823

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести****А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	2.492	3.491
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.492	3.491
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	1.046	6.919
Платен промет	-	-
во земјата	997	1.261
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	164	148
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
(расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	276	246
Вкупно расходи за провизии и надомести	2.483	8.574
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	9	(5.083)

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести****Б Секторска анализа н а приходите и расходите од провизии и надомести**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	357	420
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	2.135	3.071
Нерезиденти	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.492	3.491
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	2.319	8.426
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	164	148
Вкупно расходи за провизии и надомести	2.483	8.574
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	9	(5.083)

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***8 Нето-приходи од тргување**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Нето-приходи од други финансиски инструменти
евидентирани по
објективната вредност**

-	-
---	---

10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	239	776
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	(962)	444
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-
курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето основа	-	-
останати курсни разлики, на нето-основа	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	(723)	1.220

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***11 Останати приходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
Недвижности и опрема	104	-
Нематеријални средства		
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	1.619	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	225	248
Наплатени претходно отпишани побарувања	3.101	2.787
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	6	4
Преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато		
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)		
Уприходувани штедни влогови	231	243
Дополнително утврдени приходи	123	391
Приходи од предвремена ликвидација на штеден влог	523	591
Приходи по основ на наплатени штети	114	550
Приход од ликвидирани кредити	51	691
Останато	3.515	2.318
Вкупно останати приходи од дејноста	9.621	7.823

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
12 Исправка на вредност на финансиските средства, на нето-основа

	Кредит и на и побару вања од банки	Кредити на и побару вања од други комитен ти	Вложу вања во финанс иските средств а располо жливи за продаж ба	Вложу вања во финанс иските средств а кои се чуваат до достасу вање	Паричн и средств а и парични еквивал енти	Побару вања за провиз ии и надом ести	Остана ти побару вања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>								
2012 (тековна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста		48.912	-	-	-	-	-	48.912
(Ослободување на исправката на вредноста)	(39)	(49.744)	-	-	-	-	-	(49.783)
	(39)	(832)	-	-	-	-	-	(871)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(39)	(832)	-	-	-	-	-	(871)
2011 (претходна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	95	87.010	-	-	-	-	-	87.105
(Ослободување на исправката на вредноста)	(48)	(75.598)	-	-	-	-	-	(75.646)
	47	11.412	-	-	-	-	-	11.459
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	1	-	-	-	-	-	1
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(1.720)	-	-	-	-	-	(1.720)
	-	(1.719)	-	-	-	-	-	(1.719)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	47	9.693	-	-	-	-	-	9.740

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

во илјади денари

2012 (тековна година)

Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)

Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

2011 (претходна година)

Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)

Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземен и средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останат и нефинансиски средства	Неконтролирано учество	Вкупно
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***14 Трошоци за вработените**

<i>во илјади денари</i>		
тековна година 2012	претходна година 2011	
<i>Краткорочни користи за вработените</i>		
Плати	46.528	44.370
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурање	16.252	14.925
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
	62.780	59.295
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	244	64
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	244	64
Користи поради престанокот на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
(трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	4.398	5.974
Вкупно трошоци за вработените	67.422	65.333

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***15 Амортизација**

Амортизација на нематеријалните средства
Интерно развиен софтвер
Купен софтвер од надворешни добавувачи
Други интерно развиени нематеријални средства
Други нематеријални средства
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп

Амортизација на недвижностите и опремата
Градежни објекти
Транспортни средства
Мебел и канцелариска опрема
Останата опрема
Други ставки на недвижностите и опремата
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп

Вкупно амортизација

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
380	449
-	-
898	1.247
-	-
1.278	1.696
1.278	1.232
1.161	1.449
2.299	2.411
4.237	4.253
543	523
810	887
10.328	10.755
11.606	12.451

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***16 Останати расходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	776	-
Премии за осигурување на депозитите	3.121	2.530
Премии за осигурување на имотот и на вработените	1.956	716
Материјали и услуги	30.791	28.647
Административни и трошоци за маркетинг	1.814	1.316
Останати даноци и придонеси	822	198
Трошоци за кирии	14.530	15.522
Трошоци за судски спорови	1.599	1.079
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа		
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	432	-
Загуба од продажбата на:		
Недвижности и опрема	-	57
Нематеријални средства	-	750
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	1.127	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато		
(расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)	-	-
(расходите кои не претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)	3.452	4.990
Вкупно останати расходи од дејноста	60.420	55.805

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***17 Данок на добивка****А Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината
Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка кој произлегува од привремени разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
931	625
-	-
-	-
-	-
-	-
931	625
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
931	625

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
931	625
-	-
931	625
-	-
-	-
931	625

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
17 Данок на добивка (продолжува)
Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	<i>во илјади денари</i>	<i>во илјади денари</i>	<i>во илјади денари</i>	<i>во илјади денари</i>
	<i>во %</i>	<i>во %</i>	<i>во %</i>	<i>во %</i>
	тековна година 2012		претходна година 2011	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		12.005	0%	7.454
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	-	-	-	-
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	7,8%	931	8,4%	625
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		931		625
Просечна ефективна даночна стапка	7,8%		8,4%	

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

во илјади денари

Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба
 Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови
 Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење
 Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење
 Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех
 Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2012			претходна година 2011		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***18 Парични средства и парични еквиваленти**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Парични средства во благајна	10.684	11.287
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	11.708	9.015
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	-	-
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	30.919	92.081
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	49.669	64.582
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	72.200	57.100
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	99	220
(Исправка на вредноста)	-	-
<i>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</i>	175.279	234.285
Задолжителни депозити во странска валута	-	-
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	175.279	234.285

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***19 Средства за тргување**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Хартии од вредност за тргување</i>	
<i>Должнички хартии од вредност з а тргување</i>	
Благајнички записи за тргување	-
Државни записи за тргување	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
	-
Вкупно средства за тргување	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

во илјади денари

Средства за тргување прекласифицирани во 2012 (тековна година) во:

- финансиски средства расположливи за продажба
- кредити на и побарувања од банки
- кредити на и побарувања од други комитенти

Средства за тргување прекласифицирани во 2011 (претходна година) во:

- финансиски средства расположливи за продажба
- кредити на и побарувања од банки
- кредити на и побарувања од други комитенти

	тековна година 2012		претходна година 2011		
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2012 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2012 (тековна година)	сметководствена вредност на 31.12.2011 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2011 (претходна година)
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 20011 (тековна година)		Прекласифицирани во текот на 2010 (претходна година)			
	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2011 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2011 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>						
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколу средствата не биле прекласифицирани

	Прекласифициран и во текот на 2012 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2011 (претходна година)	
	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2011 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени при почетно признавање**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
21 Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		<i>во илјади денари</i>			
		тековна година 2012		претходна година 2011	
		Дериватни средства	(дериватн и обврски)	Дериватни средства	(дериватни обврски)
А	Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	<i>Според видот на променливата</i> Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	<i>Според видот на заштита од ризик</i> Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
22.1 Кредити на и побарувања од банки

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2012		претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
Домашни банки		9.330	35.200	11.884
Странски банки	-	-	-	-
Репо				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
			1.537	-
Побарувања врз основа на камати	103			
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	103	9.330	36.737	11.884
(Исправка на вредноста)		(9)	(36)	(12)
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	103	9.321	36.701	11.872

Движење на исправката на вредноста		
Состојбана 1 јануари	48	-
Исправка на вредноста за годината	-	96
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	(39)	(48)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	9	48

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојбана 1 јануари	48	-
Исправка на вредноста за годината	-	96
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	(39)	(48)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	9	48

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2012		претходна година 2011	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	37.537	236.126	48.166	289.809
побарувања врз основа на камати	2.831	-	3.558	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница	-	-	-	-
Станбени кредити	4.072	142.822	4.351	159.092
потрошувачки кредити	9.608	396.296	13.116	386.388
автомобилски кредити	-	-	-	-
Хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	99.415	473.415	116.579	593.819
побарувања врз основа на камати	13.286	-	15.606	-
Нерезиденти, освен банки	-	-	-	-
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	434.776	(434.776)	399.616	(399.616)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	601.525	813.883	600.993	1.029.492
(Исправка на вредноста)	(116.061)	(25.475)	(119.516)	(30.463)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	485.464	788.408	481.477	999.029

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)

	во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста на поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	149.979	149.282
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	48.912	87.010
(Ослободување на исправката на вредноста)	(49.744)	(75.598)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(7.611)	(10.715)
Состојба на 31 декември	141.536	149.979
Движење на исправката на вредноста на групна основа		
Состојба на 1 јануари	-	1.719
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	1
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(1.720)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	141.536	149.979

Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	31.242	32.518
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	347
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	22.880	46.362
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	125.527	164.642
имот за вршење дејност	50.602	68.251
Залог на подвижен имот	7.646	13.686
Останати видови обезбедување	1.035.975	1.154.699
Необезбедени	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	1.273.872	1.480.506

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

A. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари

Исправка на вредноста за годината

дополнителна исправка на вредноста

(ослободување на исправката на вредноста)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	тековна година 2012		претходна година 2011		
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2012 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2012 (тековна година)	сметководствена вредност на 31.12.2011 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2011 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>					
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2012 (тековна година) во :					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2011 (претходна година) во :					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба

<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2011 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2011 (претходна година)
Период пред прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Резалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Резалоризациски резерви	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2011 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2011 (претходна година)
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Должнички хартии од вредност</i>	-
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	-
Исправка на вредноста за годината	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

24 Вложување во подружници и придружени друштва

А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка / (загуба) за финансиската година
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***25 Останати побарувања**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Побарувања од купувачите	11.523	173
Однапред платени трошоци	1.566	2.449
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	-	-
Побарувања од вработените	329	117
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	330
Останато (побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)		375
Други побарувања по останати основи во странска валута	-	-
Други останати побарувања (останати побарувањата кои не претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	167	-
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста (Исправка на вредноста)	13.585	3.444
	-	-
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	13.585	3.444

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојбана 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

26 Заложени средства

	<i>Во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Набавна вредност

Состојбана 1 јануари 2011 (претходна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)

Состојбана 1 јануари 2012 (тековна година)

Преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)

Оштетување

Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)

Загуба поради оштетување во текот на годината

(пренос во сопствени средства)

(продадени во текот на годината)

Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)

Загуба поради оштетување во текот на годината

(пренос во сопствени средства)

(продадени во текот на годината)

Состојбана 31 декември 2012 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2011 (претходна година)

на 31 декември 2011 (претходна година)

на 31 декември 2012 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Набавна вредност						
Состојбана 1 јануари 2011 (претходна година)	-	6.736	-	2.040	-	8.776
преземени во текот на годината	2.670	7.745	-	24.478	-	34.893
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	2.670	14.481	-	26.518	-	43.669
Состојбана 1 јануари 2012 (тековна година)	2.670	14.481	-	26.518	-	43.669
Преземени во текот на годината		3.875	-	4.951	-	8.826
(продадени во текот на годината)	(2.670)	(2.955)	-	(18.505)	-	(24.130)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	0	15.401	-	12.964	-	28.365
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)						
Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)	-	-	-	-	-	-
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
Состојбана 31 декември 2012 (тековна година)	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-
на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	6.736	-	2.040	-	8.776
на 31 декември 2011 (претходна година)	2.670	14.481	-	26.518	-	43.669
на 31 декември 2012 (тековна година)	0	15.401	-	12.964	-	28.365

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Штедилница Можности врши проценка на преземените средства, согласно одредбите од Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања, најмалку еднаш годишно, од страна на тројца овластени независни проценители.

Според податоците од проценките, направени во 2012 година, објективната вредност по категории на преземени средства изнесува: во Градежни објекти - износ од 18.066 илјади денари, во Станбени објекти и станови - 14.972 илјади денари, односно во вкупен износ од 33.038 илјади денари.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Гудвил	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	3.588	-	6.318	-	-	9.906
зголемувања преку нови набавки	-	359	-	581	-	-	940
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	(1.201)	-	-	(1.201)
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)		3.947	-	5.698	-	-	9.645
Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)	-	3.947	-	5.698	-	-	9.645
Зголемувања преку нови набавки	-	276	-	170	-	-	446
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)		4.223		5.868			10.091

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства (продолжува)

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Гудвил	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	3.394	-	3.395	-	-	6.789
амортизација за годината	-	449	-	1.247	-	-	1.696
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(451)	-	-	(451)
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	3.843	-	4.191	-	-	8.034
Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)	-	3.843	-	4.191	-	-	8.034
амортизација за годината	-	380	-	898	-	-	1.278
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	4.223	-	5.089	-	-	9.312
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	194	-	2.923	-	-	3.117
на 31 декември 2011 (претходна година)	-	104	-	1.507	-	-	1.611
на 31 декември 2012 (тековна година)	-	0	-	779	-	-	779

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства (продолжува)

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>						
Сегашна сметководствена вредност на:						
На 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2012 (тековна година)	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
29 Недвижности и опрема
А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспор тни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижност ите и опремата	Недвижност и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	49.286	12.346	16.061	36.185	3.843	2.286	7.586	127.593
зголемувања	-	1.821	946	1.661	1.710	560	451	2.134	9.283
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(369)	(6)	(462)	-	(1.003)	(792)	(2.632)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	51.107	12.923	17.716	37.433	4.403	1.734	8.928	134.244
Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)	-	51.107	12.923	17.716	37.433	4.403	1.734	8.928	134.244
Зголемувања	-	-	-	106	2.528	33	-	155	2.822
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(643)	-	(399)	-	-	-	(1.042)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	1.153	-	(1.153)	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	51.107	12.280	17.822	39.562	4.436	581	9.083	134.871

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

29 Недвижности и опрема (продолжува)

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земено под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	6.038	9.994	9.459	23.779	1.149	-	5.699	56.118
амортизација за годината	-	1.232	1.449	2.410	4.341	523	-	887	10.842
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(239)	(6)	(27)	-	-	(792)	(1.064)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)		7.270	11.204	11.863	28.093	1.672	-	5.794	65.896
Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)	-	7.270	11.204	11.863	28.093	1.672	-	5.794	65.896
амортизација за годината	-	1.278	1.161	2.299	4.237	543	-	810	10.328
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(643)	-	(166)	-	-	-	(809)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	12	-	-	-	12
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	8.548	11.722	14.162	32.176	2.215	-	6.604	75.427
Сегашна сметководствена вредност	-								
на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	43.248	2.352	6.602	12.319	2.694	2.286	1.887	71.388
на 31 декември 2011 (претходна година)	-	43.837	1.719	5.853	9.340	2.731	1.734	3.134	68.348
на 31 декември 2012 (тековна година)	-	42.559	558	3.660	7.386	2.221	581	2.479	59.444

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

29 Недвижности и опрема (продолжува)

Б Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Сегашна сметководствена вредност на:									
На 31 декември 2011 (претходна година)	-	36.446	-	-	-	-	-	-	36.446
На 31 декември 2012 (тековна година)	-	35.379	-	-	-	-	-	-	35.379

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

Побарувања за данок на добивка (тековен)

Обврски за данок на добивка (тековен)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	471
341	-

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

A Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	тековна година 2012			претходна година 2011		
	Одложени даночни средства	(Одложен и даночни обврски)	на нето- основа	Одложен и даночни средства	(Одложен и даночни обврски)	на нето- основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б Непризнанени одложени даночни средства

Даночни загуби
Даночни кредити
Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-
-	-

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	билансот на успех	капиталот	
претходна година 2011				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2012				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување****А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-
-	-

Б Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансијски средства
 Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
 Вложувања во придружените друштва
 Побарувања за данок на добивка
 Останати средства
Вкупно група на средства за отуѓување

Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Финансиски обврски
 Посебна резерва
 Обврски за данок на добивка
 Останати обврски
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***32 Обврски за тргување**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Депозити на банки</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
	-
<i>Депозити на други комитенти</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>	
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-
	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
	-
Вкупно обврски за тргување	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2012		претходна година 2011	
Сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>			
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-
Останато	-	-	-
	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>			
Останати финансиски обврски	-	-	-
	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање			
	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***34 Депозити****34.1 Депозити на банки**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2012		претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

34 Депозити (продолжува)

34.2 Депозити на други комитенти

	во илјади денари			
	тековна година 2012		претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Држава				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Домаќинства				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	13.906	-	14.262	-
Орочени депозити	278.448	188.031	217.143	100.489
Ограничени депозити	2.512	28.731	5.327	27.191
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	7.951	-	5.372	-
	302.817	216.762	242.104	127.680
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Тековна достасаност	66.165	(66.165)	16.095	(16.095)
Вкупно депозити на други комитенти	368.982	150.597	258.199	111.585

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

35 Издадени должнички хартии од вредност

Инструменти на пазарот на пари
Сертификати за депозит
Издадени обврзници
Останато
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност
Вкупно издадени должнички хартии од вредност

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

36 Обврски по кредити

A Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот

	во илјади денари			
	тековна година 2012		претходна година 2011	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	-	602.203	-	1.067.035
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	4.472	-	12.338	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	180.328	(180.328)	559.244	(559.244)
Вкупно обврски по кредити	184.800	421.875	571.582	507.791

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***36 Обврски по кредити (продолжува)****Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

<i>во илјади денари</i>					
		тековна година 2012		претходна година 2011	
		краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>					
	НЛБ ТБ - Министерство за финансии -ЗКДФ	38	34.470	37	29.582
	НЛБ ТБ - Хабитат Македонија	2.692	68.737	2.692	71.978
	НЛБ ТБ - Тајванска кредитна линија	192	6.998	304	11.884
	НЛБ Тутунска банка	6	105.580	36	119.845
	НЛБ ТБ - МРФП	1.437	201.918	1.528	201.841
		4.365	417.703	4.597	435.130
<i>странски извори:</i>					
	МБПР - КФВ	21	123.000	47	16.960
	НЛБ ТБ - ДВМ	86	61.500	7.451	430.430
	НЛБ ТБ - ЕБРД	-	-	243	184.515
		107	184.500	7.741	631.905
	Тековна достасност	180.328	(180.328)	559.244	(559.244)
	Вкупно обврски по кредити	184.800	421.875	571.582	507.791

Штедилница Можности во 2012 година, нема склучено договори со нови кредитори, односно кредитните извори се од веќе постоечки кредитори. До крај на 2012 година, целосно доспеваат активните кредитни линии кои се на пресечен датум 31.12.2012 година. Отплатата на кредитните обврски се врши редовно, согласно договорните датуми на доспевање.

Кредитните линии кои тековно ги користи Штедилницата се дел со фиксни и дел со променливи каматни стапки. Фиксните каматни стапки се движат во опсег од 1% до 10% годишно. Променливите каматни стапки се поврзани со стапката на ЕУРИБОР и нивната висина зависи од висината на ЕУРИБОР стапката на пресечниот датум на доспевање на обврските по камати.

Покрај билансно прикажаните кредитни обврски, по основ на искористени одобрени кредитни линии, Штедилница Можности има вонбилансно прикажани одобрени, а неискористени рамковни револвинг кредит лимити, во денари со валутна клаузула, според средниот курс на НБРМ. Износот на неискористени, а одобрени рамковни револвинг кредит лимити, изнесува 10.198 илјади денари на 31.12.2012 година.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***37 Субординирани обврски**

Обврски по субординирани депозити
Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани кредити
Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност
Обврски врз основа на камати

Откупливи приоритетни акции

Вкупно субординирани обврски

<i>во илјади денари</i>	
<i>тековна година 2012</i>	<i>претходна година 2011</i>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

38 Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	-	199	-	-	-	199
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	65	-	-	-	65
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(4)	-	-	-	(4)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	260	-	-	-	260
Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)	-	-	260	-	-	-	260
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	244	-	-	-	244
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(6)	-	-	-	(6)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	-	498	-	-	-	498

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***39 Останати обврски**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Обврски кон добавувачите	770	1.211
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	-	292
Пресметани трошоци	1.709	1.092
Разграничени приходи од претходна година	861	1.760
Краткорочни обврски кон вработените	2.716	4.170
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
Примени аванси	22.724	23.345
Други обврски врз други основи	922	1.278
Други останати обврски (останати обврски кои не претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)	-	-
Вкупно останати обврски	29.702	33.148

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

40 Запишан капитал

A Запишан капитал

во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	300.152	300.152
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	-	-	300.152	300.152

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***40 Запишан капитал (продолжува)****Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
5.463	681

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-

В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	<i>во илјади денари</i>		<i>во %</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	Претходна година 2011
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Матичната организација и единствен содружник на Штедилницата е Центар за едукација и претприемништво Можности, партнер - организација на Opportunity international.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***41 Заработка по акција****А Основна заработка по акција***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето-добивка за годината

(Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции)

Корекции на нето-добивката који им припаѓа на имателите на обични акции

Вредност на емитирани акции

Вредност на повлечени акции

Вредност на дивиденда исплатена во акции

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината

Ефект од конверзија на неоткупливи приоритетни во обични акции

Ефект на продажба на сопствени акции на пазарот

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**Основна заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Б Разводната Заработка по акција*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции разводната*

Нето-добивка за годината која има припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Корекции на нето-добивката који им припаѓа на имателите на обични акции

Дивиденда на приоритетни акции конвертирани во обични акции

Приход од реализирани опции

Вредност на одкупени сопствени акции

Нето-добивка која има припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции (разводната)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефект од издавањето на потенцијалните обични акции

Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември**Разводната заработка по акција (во денари)**

<i>Број на акции</i>	
тековна година 2012	претходна година 2011
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***42 Потенцијални обврски и потенцијални средства****42.1 Потенцијални обврски**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Платежни непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Неискористени лимити на кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	1.199
Останати непокриени потенцијални обврски (покриени и непокриени)	-	-
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	1.741	1.540
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	1.741	2.739
(Посебна резерва)	-	-
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	1.741	2.739

Штедилница Можности има вонбилансно евидентиран износ на приходувани штедни депозити, кои потенцијално може да предизвикаат одливи на средства на барање на клиентот, во износ на претходно приходувана сума, како и камата по видување според динамичка пресметка. приходувањето на штедните депозити се врши согласно Одлука за приходување на штедни депозити.

Приходуваните штедни депозити кои се вонбилансно прикажани на 31.12.2012 година, изнесуваат 1.741 илјади денари.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***42.2 Потенцијални средства**

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:
Неискористени одобрени рамковни револвинг кредит лимити
Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2012	Претходна година 2011
10.198	313
10.198	313

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
43 Работи во име и за сметка на трети лица

	<i>во илјади денари</i>					
	тековна година 2012			претходна година 2011		
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
44 Трансакции со поврзаните страни
A Биланс на состојба

<i>во илјади</i>	Матично друштво	Подружници	Придружен и друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
<i>денари</i>						
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)						
Средства	-	-	-	-	-	-
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
Хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
Потрошувачки кредити	-	-	-	1.243	608	1.851
Побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
Побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
Останати кредити и побарувања	14.492	-	-	2.639	-	17.131
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(73)	-	-	(17)	(4)	(94)
Останати средства	-	-	-	4	-	4
Вкупно	14.419	-	-	3.869	604	18.892
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1.371	711	2.082
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	1.371	711	2.082

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
44 Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
<i>денари</i>						
<i>во илјади</i>						
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
Хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	2.307	1.851	4.158
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
Побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	15.909	-	-	7.933	5.792	29.634
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(79)	-	-	(161)	(114)	(354)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	15.830	-	-	10.079	7.529	33.438

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	4.852	12.493	17.345
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	4.852	12.493	17.345
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2012 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	919	-	-	843	411	2.173
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	919	-	-	843	411	2.173
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	256	693	949
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	4.465	-	-	-	-	4.465
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	4.465	-	-	256	693	5.414

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2011 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	1.008	-	-	922	604	2.534
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.008	-	-	922	604	2.534
Расходи						
Расходи за камата		-	-	252	799	1.051
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	5.866	-	-	-	-	5.866
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	5.866	-	-	252	799	6.917

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

В Надомести на раководниот кадар на Штедилницата

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Краткорочни користи за вработените	26.955	22.805
Користи по престанокот на вработувањето	80	17
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	5.011	1.928
Вкупно	32.046	24.750

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми
А Наемодавател

А Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наеми

Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

во илјади денари

Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наем	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

во илјади денари

Вредност на имотот даден под оперативен наем:

Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)

Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)

Вкупно

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижноста и опремата	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми

Б Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми

Б Наемател

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
46 Плаќања врз основа на акции

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2012		претходна година 2011	
Датум на давање на опцијата	-	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-
Варијанса	-	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-

	тековна година 2012		претходна година 2011	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината				
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-	-
реализирани опции	-	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

Годишен
извештај за
работењето

ШТЕДИЛНИЦА “МОЖНОСТИ” ДОО – СКОПЈЕ



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
НА ШТЕДИЛНИЦА “МОЖНОСТИ” ДОО, СКОПЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2012г.

Април, 2013 година

Содржина

1. Вовед	3
2. Економско опкружување и состојба во финансискиот сектор	3
3. Извори на средства.....	6
3.1. Штедни дејозии	6
3.2. Кредитни обврски	7
4. Кредитно портфолио.....	7
5. Профитабилност	8
6. Управување со ризиците.....	8
6.1. Кредитен ризик.....	9
6.1.1 Оперативен ризик.....	10
6.1.2 Капитален ризик.....	11
6.1.3 Валутен ризик	11
6.2. Ликвидност	12
7. Капитал.....	12
8. Организациона структура	12
9. Менаџмент	13
10. Деловна политика и план за работење на Штедилницата.....	13
11. Истражување и развој	13
12. Ревизорски извештај.....	14

Годишен извештај на Штедилница Можности за 2012 година

1. Вовед

Штедилницата “Можности” доо Скопје е регистрирана по добивање на решението – дозвола за основање на Штедилница од Народна Банка на РМ бр.02-14/289-2000 од 11.05.2000г. Шифра на дејност на Штедилницата е 110109 и матичен број 5430500.

Седиштето на Штедилницата се наоѓа на бул.”Јане Сандански” бр.111, каде е сместена дирекцијата на Штедилницата.

Во состав на Штедилницата работат тринаесет експозитури распоредени на целата територија на Република Македонија, а се лоцирани во следните градови: три експозитури во Скопје – Аеродром, ГТЦ и Лептокарија, Кочани, Струмица, Куманово, Тетово, Кавадарци, Велес, Гостивар, Битола, Кичево и Струга.

Штедилница Можности работи на кредитирање на правни лица и население, прибира штедни влогови и врши менувачки работи во свое име и за своја сметка.

Штедилницата заклучно со 2012 година има 116 вработени.

На 31.12.2012г. активата изнесува 1.560.748 илјади денари, а вкупниот капитал и резерви изнесуваат 403.953 илјади денари.

2. Економско опкружување и состојба во финансискиот сектор

Глобалната финансиска криза сеуште претставува основен надворешен влијателен фактор во работењето на финансиските институции во државата. Кризата сеуште не е завршена, нејзиното влијание се рефлектира на различни начини, што значително ја зголемува неизвесноста од ефектите што може да бидат предизвикани. Пристапот до финансиските пазари е отежнат, што резултира, финансиските институции да се најдат во состојба да ги намалуваат своите биланси и да ја намалат кредитната активност.

Економската активност во македонската економија покажуваше трендови на намалување, кое што изразено преку стапката на реалниот годишен раст на БДП во

првата половина на 2012 година покажа негативна стапка од 0,9%. Сепак, трендовите покажуваат минимален годишен раст на БДП во третиот и четвртиот квартал, што во основа најмногу се должи на трендовите во градежништвото.

Агрегатната побарувачка има тенденции за поповолни поместувања, посебно поради растот на личната потрошувачка, која произлегува од зголемениот обем на увоз на стоки за широка потрошувачка, како и поради одржувањето на растот на кредитите во домаќинствата.

Потребата за одржување на макроекономската и финансиската стабилност во државата претставуваше основен предизвик во 2012 година, што резултираше со релативно ниска инфлација, стабилен курс на денарот и одржување на ценовна стабилност.

Дефицитот во платниот биланс се одржа на ниво од околу три отсто од БДП, а неговото финансирање се вршеше преку задолжување на домашниот пазар со емисија на државни хартии од вредност, како и преку задолжување во странство.

Стапката на инфлација во 2012 година се движеше околу 3,4%, во најголем дел предизвикана поради увозната зависност на државата и растот на увозните цени, посебно поради ценовниот ефект од послабата понуда на домашни земјоделски производи, како и поради растот на светските цени на нафтата.

Генерално, намалувањето на економската активност и стапката на инфлација го дефинираат макроекономскиот амбиент во државата изразен преку високата неизвесност на динамиката на увозните цени, тешка предвидливост на стапките на инфлација и ризиците од пролонгирање на светската финансиска криза.

Во услови на намалена економска активност, евидентен е забавен раст на активностите на банките и штедилниците. Кредитната активност во тек на 2012 година има раст, но со забавена динамика во однос на претходните периоди. Како резултат на ваквите трендови, носител на кредитниот раст стана секторот “домаќинства“, наместо корпоративниот сектор, што придонесе кредитната активност

да добие имплус кон кредитирање на потрошувачката наместо кон дејностите кои што генерираат нова вредност. Ваквите трендови предизвикаа раст на нефункционалните кредити, при што стапката на овие кредити се приближи до 11%. Најголемо влијание на овој раст имаат пласманите во корпоративниот сектор. Во текот на 2012 година кај банките и штедилниците особено беа изразени активностите во поглед на реструктурирање на кредитите на должниците кои што покажуваат слабости, со цел да се надминат проблемите и новите кредитни изложености да останат функционални. Исто така, финансиските институции ги интензивираа активностите околу наплата на побарувањата преку преземање на имот, но и активностите за побрзо ослободување од преземениот имот.

Депозитната база исто така, има тренд на пораст, но во основа растот е базиран на депозитната база на населението, наместо негативниот тренд кај депозитите на претпријатијата, што генерално го потврдува недостатокот на ликвидност кај корпоративниот сектор и бизнис заедницата.

Ликвидноста кај банките и штедилниците се одржува на високо ниво, односно скоро една третина од активата во банкарскиот сектор ја претставуваат ликвидни средства. И покрај високата ликвидност банките и штедилниците сеуште прудентно кредитираат и пласманите зависат од деловните одлуки и ризиците што се преземаат.

Во тек на 2012 година во банкарскиот сектор е евидентен тренд на зголемување на профитабилноста. Тој пораст се должи во најголема мера на порастот на нето каматните приходи, што овозможи да се покријат ризиците од влошените кредитни портфолија.

Економски Индикатори 2011-2012г.

Ред. бр	Економски индикатори	2011 год	2012 год
1.	БДП (стапка на реален пораст)	2.8%	0,2 (трет квартал)
2.	Инфлација (крај на период, годишна)	2.8%	4.7%

	основа во%)		
3.	Инфлација (просек, на кумулативна основа во %)	3.9%	3.3%
4.	Стапка на невработеност	31.8 %	30.6% (трет квартал)
5.	Пондерирани пасивни каматни стапки (во %, на годишна основа)	5.9%	5.0% (трет квартал)
6.	Пондерирани активни каматни стапки (во %, на годишна основа)	8.9%	8.4% (трет квартал)

3. Извори на средства

Извори на средства за Штедилница Можности се сопствениот капитал, штедни депозити на население и кредитни обврски.

Во 2012 година се зголеми адекватноста на капиталот на Штедилницата од 25.16% на 31.12.2011 година на 29.31% на 31.12.2012 година.

Во структурата на пасивата на Штедилницата капиталот учествува со 25.88%, а обврските бележат учество од 74.12%.

3.1. Штедни депозити

Штедилницата нуди повеќе продукти на денарско штедење: денарски штедни влогови со различна рочност, денарско штедење со девизна клаузула, отворен орочен денарски штеден влог – флекси, а нуди и кредитирање со гаранција депозит.

Вкупните штедни влогови на 31.12.2012г. изнесуваат 511 628 илјади денари по основ главница и 7 951 илјади денари обврски по камата за 10 745 штедни партии.

Во однос на претходната 2011 година штедните влогови се зголемени за 40,40%, што во апсолутен износ значи зголемување за 147 216 илјади денари по основ главница. Во вкупната пасива депозитната база по основ главница учествува со 32.78%, а во однос на планот за 2012г. % реализација во однос на планираното изнесува 103,99%.

3.2. Кредитни обврски

Вкупните кредитни обврски на 31.12.2012г. изнесуваат 602 566 илјади денари по главница и 4 472 илјади денари обврски по камата.

Во однос на претходната 2011 година, кредитните обврски се намалени за 43.56%, што во апсолутен износ значи намалување за 465 126 илјади денари по основ главница. Во вкупната пасива кредитните обврски по главница учествуваат со 38.61%, а во однос на планот за 2012г. состојбата е за 17.96% помала во однос на планираното.

Заклучно со 31.12.2012г., штедилницата користи долгорочни кредитни извори.

Штедилницата користи повеќе долгорочни кредитни линии: Тајванска кредитна линија, ИФАД 1 и 2, МРФП, Германско македонски фонд преку МБПР, Тутунска Банка, кредитна линија Хабитат, кредитна линија ДВМ, кредитна линија ЕБРД. Трансферот на средства од сите кредитни линии е извршен преку домашна банка, согласно законската регулатива за штедилници.

Отплатата на обврските кон кредиторите се дефинира согласно рочната структура, а во насока на стабилна солвентност и ликвидност на штедилницата.

Штедилницата посебно внимание посветува на градење на односите со кредиторите во интерес на долгогодишна успешна соработка, а исто така континуирано е во преговори за нови кредитни линии.

4. Кредитно портфолио

На 31.12.2012г. активното бруто кредитно портфолио по основ главница е во вкупен износ од 1.418.471 илјади денари, а исправката изнесува 141.114 илјади денари. Процентуалната застапеност на нето кредитното портфолио во вкупната актива изнесува 81.84%.

Бројот на активни клиенти изнесува 7.231 клиент.

Бруто кредитното портфолио е за 13,16% помало во однос на претходната година, а % на реализација во однос на планираното за годината изнесува 91.73%.

Пласманите класифицирани во А и Б ризични категории учествуваат со 90,83% во кредитното портфолио, а кредитите во ризичните категории В, Г и Д во портфолиото учествуваат со 9,17%.

Вкупното учество на потенцијални загуби во однос на кредитната изложеност

изнесува 9.98% и соодветно припаѓа на интервалот на границите на исправка на вредност на агрегатна категорија на ризик А.

Во структурата на портфолиото според концентрацијата по целни групи, со 31.12.2012г. секторот земјоделие учествува со 34,93%, бизнис секторот учествува со 35,12%, додека пласманите на целната група население учествуваат со 29.95%.

Од вкупниот пласман со 31.12.2012г., пласманот на правни лица изнесува 19.48%, а на физички лица 80.52%.

5. Профитабилност

За 2012г. остварената добивка пред оданочување изнесува 12.005 илјади денари, а според финансиските проекции за годината, планираната добивка пред оданочување изнесува 1.014 илјади денари.

За 2012г. остварената добивка по оданочување изнесува 11.074 илјади денари, а во финансиските проекции за годината, планираната добивка по оданочување изнесува 104 илјади денари.

Вкупните приходи во однос на претходната година се намалени за 15.26 %, а во однос на финансискиот план за 2012г. поголеми се за 5.7% од планираното.

Во структурата на вкупните приходи најголемо учество имаат каматните приходи со процентуална застапеност од 75%.

Вкупните трошоци во однос на претходната година се намалени за 16.99%, а во однос на финансискиот план за 2012г. поголеми се за 1.63% од планираното.

Во структурата на вкупните трошоци, оперативните трошоци учествуваат со 51.09%, каматните расходи учествуваат со 26.75%

6. Управување со ризиците

Рамката за управување со ризици на Штедилницата, т.е темелната квантификација, следење и управување со ризиците станува еден од одлучувачките параметри во долгорочната стратегија и политика на работењето на Штедилницата.

При утврдување и управување со ризиците на кои е изложена Штедилницата, во фокусот на менаџментот е поставен вкупниот профил на ризици со кои се соочува во своето функционирање. Управувањето финансиски ризици е инхерентна

карактеристика за доменот на банкарското работење и Штедилницата како финансиска институција таа улога ја прифаќа и продолжува во континуитет да го подобрува тој процес, следејќи ја законската регулатива и имплементирајќи ја во својата деловна политика.

Обемот на делување, регулираното банкарско работење, глобализацијата на финансиските активности, појавата на нови финансиски продукти и засилената конкуренција, придонесе за поставување на флексибилна рамка за управување со ризици во Штедилницата (систем, процеси, улоги, одговорности) во текот на 2012 година.

Истовремено се работеше на јакнење и обединување на системите за корпоративно управување, системот за ризици, системот за управување со лоши пласмани и системот на внатрешна контрола, на ниво на штедилница.

6.1. Кредитен ризик

Македонската економија ги почувствува последиците од рецесивните движења во развиените економии во изминатите години, најмногу изразено преку падот на извозот и намалените девизни дознаки. Супстандардна економска состојба, намалена куповна моќ на населението, забавени бизнис активности, преголемо задолжување во јавниот и приватниот сектор, се приказ на генералната клима во државата во текот на 2012 година. Во такво окружување, Штедилницата внимателно преземаше ризици – се примени прудентен начин на пласирање средства, што значеше прифаќање динамика на одмерено намалување на кредитното портфолио и негово стабилизирање на дефинираното ниво. Во услови на намален обем на реализација на нови кредити, активното портфолио на Штедилницата се намали во однос на состојбата од 2011 година. Нефункционалните кредити заземаат учество во вкупното портфолио на 31.12.2012г со 9.03%. Растот на нефункционалните кредити во 2012 во однос на состојбата од 2011 година е евидентен како релативен показател поради намаленото портфолио, иако во апсолутен износ состојбата на нефункционалното портфолио во 2012 година е помало од состојбата во 2011.

Во услови на намалување на кредитното портфолио во 2012 година, изложеноста класифицирана во категориите коишто означуваат повисок степен на ризик („В“, „Г“ и „Д“) забележа намалување. Тоа е резултат на засилените мерки за

наплата на нефункционалното портфолио коишто беа преземени во текот на годината.

Анализата по целни групи во 2012 година покажува дека портфолиото кај бизнис целната група носи најголем кредитен ризик, додека поблаг пад бележи квалитетот на кредитното портфолио пласирано во земјоделие во однос на респективната состојба со 2011 година. Од друга страна пак, портфолиото пласирано на население, бележи стабилна состојба и квалитет во однос на 2011 година..

Штедилницата ги применува одредбите на Одлуката за управување со кредитниот ризик, која што ги дефинира начинот и критериумите за класификација на изложеноста на кредитен ризик, како и постапката и начинот на утврдување на исправката на вредноста и посебната резерва за кредитен ризик. За секоја одделна категорија на ризик е дефиниран интервал за процентот на оштетување на побарувањата - за „А“ - од 0-10%, за „Б“ - над 10 до 25%, за „В“ - над 25 до 50%, за „Г“ - над 50 до 75% и за „Д“ - над 75 до 100%. Одлуката за управување со кредитниот ризик е изготвена во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

6.1.1 Оперативен ризик

Во тек на 2012 година во Штедилницата се имплементираше систем на идентификација и мерење на оперативниот ризик. Преку овој процес се опфаќаат најголемиот број ризични настани на кои е изложена Штедилницата, без разлика дали станува збор за настани коишто можат или не можат лесно да се квантифицираат. Воспоставениот начин на идентификување на оперативниот ризик овозможува опфаќање и на сите идни ризични настани и фактори како што се внатрешните и надворешните фактори коишто можат да имаат негативно влијание врз профилот на ризичност на Штедилницата, промените во нејзината организациска структура, квалитетот и промената на човечките ресурси, системот на воведување на нови производи или активности, инвестиции во нови апликативни решенија и софтвери, користењето услуги од надворешни лица, економската и политичката состојба во државата, промените во банкарското работење и технолошкиот развој. Покрај идентификувањето на оперативниот ризик, Штедилницата врши оценка на чувствителноста на овој ризик со што се овозможува подобро разбирање на сопствениот профил на ризичност и подобра распределба на потребните ресурси за

управување со оперативниот ризик. Во Штедилницата, оцената на оперативниот ризик во 2012г. се спроведуваше преку моделот на самопроценување, односно преку сопствена оцена на ризикот. Овој модел е базиран на интерна оцена на сопственото работење на Штедилницата и активностите коишто ги врши, за да ги утврди потенцијалните ризични настани .

6.1.2 Каматен ризик

Штедилницата има воспоставен систем на управување со ризик од промена на каматни стапки во портфолиото на банкарските активности согласно на обемот, природата и сложеноста на финансиските активности кои ги врши.

Ризикот од промена на каматната стапка во портфолиото на банкарските активности претставува ризик од загуба кој произлегува од неповолните промени на каматните стапки а кои влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на Штедилницата.

Штедилницата редовно врши анализи со тековни билансни состојби и го антиципира ризикот од промена на каматните стапки и неговото влијание врз профитабилноста на Штедилницата.

6.1.3 Валутен ризик

Валутниот ризик е ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот кон вредноста на други странки валути. Идентификувањето, мерењето, следењето и контролата на валутниот ризик ги опфаќа сите активности и трансакции кои во билансната и вонбилансната евиденција се евидентирани во денари и во денари индексирани со девизна клаузула и кои во согласност со книговодствените правила се курсираат на редовна основа.

Штедилницата ја максимизира стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматната стапка на средствата и обврските.

6.2. Ликвидносѝ

Ликвидноста на Штедилницата е на задоволително ниво, а со регулаторната мерка на НБРМ, воведена на почетокот на 2009 година, за одржување минимални стапки на ликвидност, како и интерно поставените лимити за коефициент на ликвидност, Штедилницата одржува адекватно ниво на ликвидни средства.

Штедилницата во континуитет обезбедува целосна рочна усогласеност на активата и пасивата.

Штедилницата редовно ги мери финансиските ризици – ликвидносен, каматен и валутен, идентификува потенцијални ризици и управува со истите.

7. Капитал

Капиталот на Штедилницата на 31.12.2012 година, пред распределбата на финансискиот резултат изнесува 403 953 илјади денари.

Во структурата на капиталот запишаниот капитал учествува со 74.31%. Уделот во основачкиот капитал целосно е на ЦЕП Можности. Резервниот фонд учествува со 14.84%, задржаната добивка има учество од 8.12%, а 2.74% добивката за 2012 година која треба да биде распределена.

Адекватноста на капиталот на 31.12.2011 година изнесуваше 25.16%, а на 31.12.2012 година истата е зголемена и изнесува 29.31%.

8. Организациона структура

Заклучно со 31.12.2012 година во Штедилница Можности се вработени 116 лица.

Организационата структура е поставена на начин што овозможува висок степен на децентрализација во процесот на одлучување на деловната мрежа, а ставен е акцент и на пропратните служби кои учествуваат во мерење на ризиците и контрола на работењето, како што се службата ризик, службата трезорско работење и внатрешната контрола.

Во континуитет се спроведува обука на вработените преку интерни и екстерни семинари, од домашни и странски експерти.

9. Менаџмент

Позитивното работење во сите области е резултат на успешно организираната работа на Штедилницата од страна на раководниот тим. Преку редовни состаноци е обезбедено целосно информирање на менаџментот, со што е постигнато контролирање на ризикот кое се остварува со целосно почитување на политиките и процедурите.

Организационата структура има повеќе нивоа во вертикалната структура, со степен на децентрализација во процесот на одлучување. Воспоставено е повеќестепено ниво на контрола при одобрувањето, користењето и наплатата на кредитите.

Воспоставен е систем на повеќе степенувања хоризонтална и вертикална интерна контрола, кој е поддржан со пишани политики и процедури и соодветен информативен систем.

Управниот одбор на Штедилницата се состои од седум члена, работењето го остварува преку одржување на редовни месечни седници и истиот учествува во донесувањето на сите Одлуки предвидени со Статутот на Штедилницата.

10. Деловна политика и план за работење на Штедилницата

Согласно деловниот план, во 2012 година се даде акцент на одржување на квалитетот на постоечкото портфолио и останатите перформанси, како и јакнење на внатрешната структура.

11. Истражување и развој

Штедилница Можности е насочена и кон континуирано истражување на пазарот, т.е. лоцирање на потребите на бизнис секторот во Македонија и потребите на населението, со цел дефинирање и развој нови кредитни и штедни продукти кои ќе одговорат на потребите. Со тоа се работи на задржување на постоечките клиенти и привлекување на нови.

Континуирано се работи на развој на софтверската поддршка и развој на

интерни политики и процедури во работењето, кое ќе резултира со уште поефикасно работење и контрола и брзо лоцирање на ризиците.

12. Ревизорски извештај

Како и секоја година досега, Штедилница Можности ги ревидира своите финансиски извештаи од страна на реномирана интернационална ревизорска куќа. КПМГ се ревизорите кои за 2012г. ги ревидираа и потврдија финансиските извештаи и финансиското работење на Штедилница Можности и усогласеноста со законската регулатива, издавајќи мислење дека истите даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Штедилница Можности.

Скопје, Април 2013г.

Штедилница Можности доо, Скопје

Управител

Снежана Андова



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Штедилницата се состои од билансот на состојба на 31 декември 2012 година, билансот на успех за годината тогаш завршена.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Македонија

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба, билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиски извештаи.

Годишната сметка на Штедилницата беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

:: Почетна | Администрација | Услуги | Помош

ПОДАТОЦИ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА [Затвори]

ЕМБС: 05430500

Целосно име: Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје

Тип на документ: Годишна сметка

Вид на работа: Банки, штедилници и други финансиски организации

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

ПРОВЕРКА

ЛИСТА НА ГРЕШКИ

* - грешки кои мора да се корегираат

Правило	Опис	Формула лево	Формула десно	Разлика
17018	Просечната нето плата треба да е помала од 30000	31.826,47	30.000,00	1.826,47
17631	647=648+649+650+651+652	65.631.735,00	84.061.686,00	-18.429.951,00
7018	Просечната нето плата треба да е помала од 30000	32.180,51	30.000,00	2.180,51

ПРИЛОЗИ [Прикажи детали...]

Биланс на состојба Биланс на успех Државна евиденција Структура на приходи по дејности

Опис	Ознака за АОП	Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето
- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	140	169.482.887			125.511.821
- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	141	64.582.032			49.668.900
- Благајнички записи	142				
- Државни хартии од вредност	143	65.000.000			50.000.000
- Исправка на вредноста	144	417.968			331.100
- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	145	48.793.061			9.521.497
- Кредити	146				
- Депозити	147	47.083.650			9.330.200
- Останати побарувања	148	1.758.032			200.730
- Исправка на вредноста	149	48.621			9.433
- Кредити на и побарувања од други континенти (151+152-153)	150	1.480.485.833			1.273.861.594
- Кредити	151	1.611.320.586			1.399.290.768
- Останати побарувања	152	26.671.213			19.330.880
- Исправка на вредноста	153	157.505.966			144.760.054
- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	154				
- Благајнички записи	155				
- Државни хартии од вредност	156				
- Останати должнички хартии од вредност	157				
- Исправка на вредноста	158				
- Вложувања во сопственички инструменти	159				
- Вложувања во придружени друштва (161+162)	160				
- Вложувања во банки	161				
- Останати вложувања во придружени претпријатија	162				
- Вложувања во подружници (164+165)	163				
- Вложувања во банки	164				
- Останати вложувања во подружници	165				
- Заеднички вложувања (167+168)	166				
- Заеднички вложувања во банки	167				
- Останати заеднички вложувања	168				
- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	169	1.611.347			779.044
- Основачки издатоци	170				
- Издатоци за истражување и развој	171				

- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	172	1.507.038	779.044
- Гудвил	173		
- Останати нематеријални средства	174	104.309	
- Материјални средства (176+177+178)	175	68.347.695	59.444.330
- Земјиште	176		
- Недвижности и опрема	177	63.042.450	56.034.116
- Останати материјални средства	178	5.305.245	3.410.214
- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	179	45.154.673	40.394.261
- Ограничени депозити	180		
- Дериватни средства чувани за управување со ризик	181		
- Вградени деривати	182		
- Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	183		
- Преземени средства врз основа на неплатени побарувања	184	43.668.718	28.365.031
- Заложени средства	185		
- Аванси за нематеријални средства	186		
- Аванси за материјални средства	187		
- Побарувања за данок на добивка	188	470.696	
- Одложени даночни средства	189		
- Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	190		
- Останати побарувања	191	1.019.022	12.032.986
- Исправка на вредноста	192	3.763	3.756
- Одложени приходи и однапред платени трошоци	193	2.449.227	1.566.151
- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	194	1.880.906.755	1.560.747.598
- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	195	1.482.564.582	1.156.794.850
- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	196	1.079.373.159	606.675.109
- Трансакциски сметки	197		
- Депозити	198		
- Ограничени депозити	199		
- Обврски по кредити	200	1.067.034.821	602.203.051
- Останати обврски	201	12.338.338	4.472.058
- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	202	369.783.526	519.578.773
- Трансакциски сметки	203		
- Депозити	204	352.470.628	502.594.252
- Ограничени депозити	205	17.312.898	16.984.521
- Обврски по кредити	206		
- Останати обврски	207		
- Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212)	208		
- Издадени инструменти на пазарот на пари	209		
- Издадени сертификати за депозит	210		
- Издадени обврзници	211		
- Останати издадени должнички хартии од вредност	212		
- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	213	30.297.030	27.473.708
- Дериватни обврски чувани за управување со ризик	214		
- Вградени деривати	215		
- Обврски за тргување	216		
- Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	217		
- Обврски за данок на добивка	218		341.064
- Одложени даночни обврски	219		
- Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	220		
- Останати обврски	221	30.297.030	27.132.644
- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	222	2.850.981	2.569.552
- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	223	259.886	497.708
- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	224		
- Резервирања за пензии и за други користи на вработените	225	259.886	497.708
- Останати резервирања	226		
- Субординирани обврски	227		


- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232 +235+236-237+238-239+240)	228	398.342.173	403.952.748
- Запишан капитал	229	300.152.308	300.152.306
- Премии од акции	230		
- Откупени сопствени акции (-)	231		
- Резерви (233+234)	232	58.576.291	59.942.044
- Законска и статутарна резерва	233	58.576.291	59.942.044
- Останати резерви	234		
- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	235		
- Добивка за финансиската година	236	6.828.765	11.073.589
- Загуба за финансиската година (-)	237		
- Задржана добивка	238	32.784.809	32.784.809
- Пренесена загуба (-)	239		
- Малцинско учество	240		
- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	241	1.880.906.755	1.560.747.598
- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	242	3.051.860	11.939.013
- Вонбилансна евиденција-пасива	243	3.051.860	11.939.013

ЗАЧУВАЈ

ЗАВРШЕН ВНЕС

ЗАТВОРИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија



Верзија: 2.0.0.0

најавен корисник: snezhana.andova.w1

управител

мојот профил | одајави се

:: Почетна | Администрација | Услуги | Помош

ПОДАТОЦИ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА [Затвори]

ЕМБС: 05430500

Целосно име: Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје

Тип на документ: Годишна сметка

Вид на работа: Банки, штедилници и други финансиски организации

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

ПРОВЕРКА

ЛИСТА НА ГРЕШКИ

* - грешки кои мора да се корегираат

Правило	Опис	Формула лево	Формула десно	Разлика
17018	Просечната нето плата треба да е помала од 30000	31.826,47	30.000,00	1.826,47
17631	647=648+649+650+651+652	65.631.735,00	84.061.686,00	-18.429.951,00
7018	Просечната нето плата треба да е помала од 30000	32.180,51	30.000,00	2.180,51

ПРИЛОЗИ [Прикажи детали...]

Биланс на состојба Биланс на успех Државна евиденција Структура на приходи по дејности

Опис	Ознака за АОП	Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Нето
- Приходи од каната	1	227.856.267			209.655.716
- Расходи за каната	2	86.821.005			73.010.747
- Приходи од провизии и надонести	3	3.490.927			2.491.627
- Расходи за провизии и надонести	4	8.574.476			2.482.865
- Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	5				
- Нето добивка од трансакции со хартии од вредност	6				
- Нето загуба од трансакции со хартии од вредност	7				
- Нето добивка од курсни разлики	8	1.220.176			
- Нето загуба од курсни разлики	9				722.687
- Останати приходи од дејноста	10	5.343.700			6.514.352
- Трошоци за вработените (012+013+014)	11	65.631.735			68.913.137
- Плати	12	40.865.192			42.864.442
- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	13	18.429.951			19.915.697
- Останати користи за вработените	14	6.336.592			6.132.998
- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	15	12.450.702			11.606.024
- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	16				
- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	17	1.537.160			-8.331.753
- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	18	1.476.592			-9.001.496
- Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	19				
- Останати резервирања	20	60.568			669.743
- Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	21				
- Останати расходи од дејноста	22	55.441.714			58.252.902
- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004 +007+009+011+015+016+017+021+022)	23	7.454.278			12.005.086
- Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021 +022) - (001+003+005+006+008+010)	24				
- Добивка од прекинато работење	25				
- Загуба од прекинато работење	26				
- Добивка пред оданочување (023+025-026)	27	7.454.278			12.005.086
- Загуба пред оданочување (024+026-025)	28				
- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	29	625.513			931.497
- Добивка за финансиската година (027-029)	30	6.828.765			11.073.589

- Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	31	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	32	<input type="text" value="107"/>	<input type="text" value="111"/>
- Број на месеци на работење	33	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12"/>
- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното претпријатие	34	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Добивка која припаѓа на малцинското учество	35	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното претпријатие	36	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Загуба која се однесува на малцинското учество	37	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Просечна бруто плата	998		
- Просечна нето плата	999		

ЗАЧУВАЈ

ЗАВРШЕН ВНЕС

ЗАТВОРИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија

